



СЛУ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 27 април 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 22

ГОД. XL

Цена на овој број е 52 динари. – Претплата за 1984 година изнесува 1.425 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

183.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

Се прогласува Законот за утврдување на изворите на средства за финансирање на сојузните стокковни резерви, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 април 1984 година.

П бр. 353
26 април 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Мирко Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

Член 1

Со овој закон се утврдуваат изворите на средства за формирање, обновување, користење и чување на сојузните стокковни резерви и за изградба и одржување на просторот за складирање на тие резерви.

Член 2

Сојузните стокковни резерви се финансираат од:

1) средствата што се обезбедуваат во буџетот на федерацијата за тие намени;

2) средствата што федерацијата ѝ ги даде на Дирекцијата за стокковни резерви на користење, без обврска за враќање, средствата што се издвоени од позитивните разлики остварени во работењето со сојузните стокковни резерви, средствата за амортизација што ѝ припаѓаат на Сојузната дирекција за стокковни резерви, средствата на посебниот резервен фонд што ѝ припаѓаат на Сојузната дирекција за стокковни резерви, средствата од ануитетите што ѝ припаѓаат на Сојузната дирекција за стокковни резерви од кредитите дадени на организации на здружен труд за изградба на складишен простор и други средства што Дирекцијата ги користи без обврска за враќање;

- 3) средствата добиени со кредити;
- 4) средствата добиени од примарната емисија;
- 5) средствата од други извори утврдени со акти на Собранието на СФРЈ.

Член 3

Средствата од надоместот што се остварува во цената на дериватите на нафта за изградба на складишни за сојузните стокковни резерви се насочуваат за финансирање на сојузните стокковни резерви.

Средствата од основниот данок на промет на јужно овошје, освен на лимон, што ѝ припаѓаат на федерацијата, се насочуваат во целост за финансирање на сојузните стокковни резерви.

Дел од средствата од основниот данок на промет на кафе што ѝ припаѓа на федерацијата се насочуваат за финансирање на сојузните стокковни резерви.

Средствата од ст. 1, 2 и 3 на овој член обврзниците ги уплатуваат на посебна сметка на федерацијата за финансирање на сојузните стокковни резерви.

Службата на општественото книговодство на секој десет дена собраните средства од сметката од став 4 на овој член ќе ги пренесува на жиро-сметката на Сојузната дирекција за стокковни резерви.

Член 4

Средствата за формирање, обновување и користење на сојузните стокковни резерви, за изградба на складишни за сојузните резерви и за опрема на тие складишни се користат согласно со Законот за основите на системот на стокковните резерви и за сојузните стокковни резерви.

Член 5

Средствата за финансирање на сојузните стокковни резерви за време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност се обезбедуваат во воениот буџет на федерацијата.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

184.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за средствата на резервите, што го усвои Собра-

нието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 април 1984 година.

П бр. 359
26 април 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Мирко Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ

Член 1

Во Законот за средствата на резервите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 62/77, 41/83 и 10/84) во член 7 став 4 зборовите: „што го внесла во својот вкупен приход” се заменуваат со зборовите: „што ѝ припаѓа на основната организација”.

Во став 6 бројот: „4” се заменува со бројот: „5”.

Член 2

Во член 10 став 2 во единаесеттиот ред по зборовите: „на тие средства” се додаваат записка и зборовите: „за инвестициони вложувања во производствени градежни објекти и опрема чија употреба поради физичката дотраеност е забранета од надлежните републички односно покраински органи”.

Член 3

Во член 11 став 2 во третиот ред, по зборовите: „за инвестиции” се додаваат зборовите: „и можат да се здружуваат”, а на крајот на овој став точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „како и за вложување во производствени градежни објекти и опрема чија употреба поради физичката дотраеност е забранета од страна на надлежните републички односно покраински органи”.

Член 4

По член 20 се додаваат три нови члена кои гласат:

„Член 20а

Во 1984 година средствата на фондовите на заедничките резерви формирани за територијата на општествено-политичките заедници можат да се користат најмногу до износот што е користен во 1983 година, зголемен за 50% од процентуалното зголемување на цените на мало во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во периодот од 1 октомври 1983 година до последниот ден во претходното тримесечје на 1984 година во однос на истиот период претходната година, што ќе го утврди Сојузниот завод за статистика.

Ако со закон на републиката односно со закон на автономната покраина се определени различни проценти на зголемување на одделните фондови на заедничките резерви формирани на територијата на републиката односно на автономната покраина, мора да се обезбеди за територијата на републиката односно на автономната покраина тоа зголемување да не изнесува повеќе од износот што ќе се утврди во согласност со став 1 на овој член.

Член 20б

Под користени средства, во смисла на член 20а од овој закон, се подразбираат исплатите од жиро-сметките на фондовите на заедничките резерви формирани за тери-

торијата на општествено-политичките заедници, освен повратите на здружените средства на основните организации што здружиле средства.

Член 20в

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе го пропише начинот на доставување до Службата на општественото книговодство на податоците за користените средства во согласност со член 20б од овој закон.”

Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

185.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКОВНИ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО ВО 1983 И 1984 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за земање определени стокровни кредити во странство во 1983 и 1984 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 април 1984 година.

П бр. 355
26 април 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Мирко Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКОВНИ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО ВО 1983 И 1984 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за земање определени стокровни кредити во странство во 1983 и 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 11/83 и 35/83) во член 1 став 1 се менува и гласи:

„Банките овластени за работи со странство (во натамошниот текст: овластените банки) можат во 1983 и 1984 година да земаат, од свое име и за своја сметка, стокровни кредити во странство што ги одобруваат или што за нив даваат гаранции агенциите на владите на странски држави и заеми што ги одобруваат меѓународните финансиски организации: Меѓународната банка за обнова и развој, Европската инвестициона банка, ЕУРОФИМА и други меѓународни финансиски организации, како и да купуваат девизи од заемите што ги одобруваат меѓународните

финансиски организации заради остварување поголем прилив во конвертибилни девизи (во натамошниот текст: стокковни кредити) и да даваат гаранции по тие кредити и заеми најмногу до износот утврден со сојузен закон, а под условите и начинот што се пропишани со овој закон.”

Во став 2 точка 1 зборовите: „обезбедување на набавката на основни сировини и репродукционен материјал неопходни за производство на стоки за извоз и за создавање” се заменуваат со зборот: „создавање”.

Член 2

Член 2 се менува и гласи:

„Стокковните кредити земен според одредбите на овој закон можат да се користат за плаќање на увозот на сировини, репродукционен материјал и делови, заради производство на стоки за извоз или за давање услуги во извозот, за плаќање на увозот на резервни делови и материјали потребни за одржување на опремата што се користи во производството на стоки за извоз или во давањето на услуги во извоз.

Стокковните кредити од став 1 на овој член можат да се земаат под услов со нивното користење да се обезбеди зголемен прилив во конвертибилни девизи во однос на вредноста на земените стокковни кредити.”

Член 3

Во член 3 по зборовите: „за извоз”, се додаваат зборовите: „односно во давањето на услуги”.

Член 4

Во член 6 по зборот: „стоки” се додаваат записка и зборовите: „односно услуги” а по зборот: „произведени” се додаваат записка и зборовите: „односно дадени”.

Член 5

Во член 7 зборовите: „на сировини и репродукционен материјал” се бришат.

Член 6

Член 8 се менува и гласи:

„Од девизниот прилив остварен во согласност со член 2 на овој закон организацијата на здружен труд, пред сè, ги намирава своите обврски по земените кредити во поглед на отплатата на кредитот, плаќањето на каматите и другите трошоци на кредитот.

Од девизниот прилив што ќе остане по намирувањето на обврските од став 1 на овој член, се издвојува и продава дел од девизите по единствен процент утврден со актот за заедничката девизна политика, односно со друг акт на Собранието на СФРЈ за намените утврдени во член 69б од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство и за намените утврдени во чл. 2, 4 и 6 од Законот за плаќањата во конвертибилни девизи.

Ако девизниот прилив, по намирувањето на обврските од став 1 на овој член не е доволен, делот на девизи што недостига ќе го надомести од своите средства остварени по други основни организацијата на здружен труд што го зела кредитот.”

Член 7

Член 9 се менува и гласи:

„Сојузниот извршен совет донесува прописи со кои поблиску се одредуваат начинот и условите за земање и користење на стокковните кредити, роковите за отплата на кредитите, начинот на поднесувањето на барања и документација за давање кредити, како и прописи за начинот и постапката на контролата што ќе ја вршат надлежните ца-

ринарници – дека по завршувањето на работата вредноста на изведените стоки ѝ одговара на преземената обврска за извоз од договорот за кредит.”

Член 8

Во член 10 став 1 зборовите: „сировините и репродукционен материјал платени” се заменуваат со зборовите: „остварениот увоз во смисла на член 2 од овој закон платен”.

Член 9

Член 11 се менува и гласи:

„Ако овластената банка кај која корисникот на стокковниот кредит има девизна сметка не ја изврши обврската спрема овластената банка – носител на обврската спрема странство, Народната банка на Југославија ќе ѝ ги запре на таа банка сите плаќања спрема странство, освен плаќањата на фиксните и гарантираните обврски.

Ако овластената банка – носител на обврската спрема странство не ја изврши во рокот обврската спрема странство, Народната банка на Југославија ќе ѝ ги запре на таа банка сите плаќања спрема странство, освен плаќањата на фиксните и гарантираните обврски.

Истовремено со запирањето од став 1 односно од став 2 на овој член, Народната банка на Југославија ќе ѝ ги запре на овластената банка користењето на средствата од примарната емисија и ќе пристапи кон наплата на веќе искористените средства од примарната емисија во динарски износ на неплатената обврска од став 1 односно став 2 на овој член, а ќе ѝ ги ограничи и обемот на пласманот, така што да не може да го зголеми над состојбата на денот кога е извршено запирањето на плаќањата од став 1 односно од став 2 на овој член.

Примената на мерките од ст. 1 до 3 на овој член трае сè додека банката не ги изврши обврските од став 1 односно од став 2 на овој член.

Ако обврските од став 1 односно од став 2 на овој член не ги извршила здружена банка, мерките од став 1 односно од став 2 на овој член ќе се применуваат и врз основните банки – членки на здружената банка на кои се однесуваат тие обврски.”

Член 10

Член 13 се менува и гласи:

„Одредбите од чл. 7 и 8 на овој закон се применуваат и на другите стокковни кредити чијшто рок за враќање е една година или е подолг од една година, а што ќе се земаат во 1984 година заради плаќање на увозот на сировини, репродукционен и друг материјал и делови заради производство на стоки за извоз или давање услуги во извозот, заради остварување на поголем прилив во конвертибилни девизи.”

Член 11

По член 14 се додава нов член 14а, кој гласи:

„Член 14а

Одредбите на овој закон се однесуваат и на работите на увозот на сировини, репродукционен материјал, опрема и делови што се плаќаат од кредитите на меѓународните финансиски организации, ако тие материјали домашните производители односно изведувачи на работи ги користат во производството – ги вградуваат во производството на опрема по работите добиени на меѓународни лицитации.”

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

186.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СТРАНСТВО ВО 1984 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за задолжување на Народната банка на Југославија во странство во 1984 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 април 1984. година.

П. бр. 356
26 април 1984 година
Белград

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Мирко Поповиќ, с. р.

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

ЗАКОН**ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СТРАНСТВО ВО 1984 ГОДИНА****Член 1**

Заради одржување на ликвидноста на Југославија во плаќањата со странство во 1984 година и остварување на зголемен извоз на конвертибилното подрачје во согласност со Резолуцијата за општествено-економскиот развој и економската политика на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1984 година, Народната банка на Југославија може во 1984 година да зема кредити во странство со рок за враќање подолг од една година.

Кредити од став 1 на овој член можат да се земаат до вкупниот обем утврден со одлука на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Кредитите од став 1 на овој член Народната банка на Југославија ги користи за намените од член 167а на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство (во натамошниот текст: Законот), за обезбедување основни сировини, репродукциони материјали и за набавка на резервни делови за тековно одржување, како и за рефинансирање на обврските што втасуваат во 1984 година, што се неопходни за создавање на услови за обезбедување на општата ликвидност во плаќањата со странство.

Во вкупниот обем на кредитите од став 2 на овој член се содржани и износите на кредитите за кои Народната банка на Југославија дава гаранции и супергаранции.

Член 2

За кредитите од член 1 на овој закон Народната банка на Југославија ќе обезбеди, во поглед на каматите, должината на роковите до првата отплата на кредитите и другите трошоци, најповолни услови под кои се склучуваат договорите за тие кредити.

Член 3

Народната банка на Југославија може да им одобрува привремени позајмици на банките овластени за работи со странство (во натамошниот текст: овластените банки)

по нивно барање, согласно со одредбите од член 167а на Законот, од преостанатите средства на странските кредити по обезбедувањето на девизи за девизните резерви и на девизи за намирување на своите фиксни и гарантирани обврски по странските кредити што ги зела и користела.

Народната банка на Југославија ќе склучи договор со овластената банка, во кој ќе се утврдат условите и начинот на враќање на привремената позајмица што овластената банка е должна да ги исполни и документацијата што е должна да ја приложи кон барањето за одобрување на привремена позајмица.

Член 4

Ако не се исполнат обврските преземени со договорот од член 3 став 2 на овој закон, Народната банка на Југославија ќе и ги запре на овластената банка - корисник на привремената позајмица сите плаќања спрема странство додека не ги исполни обврските спрема Народната банка на Југославија.

Ако не се исполнат обврските преземени со договорот од член 3 став 2 на овој закон, Народната банка на Југославија ќе и го запре на овластената банка - корисник на привремената позајмица натамошното користење на привремената позајмица и ќе бара веднаш да го врати износот на дотогаш искористената привремена позајмица.

Член 5

Дел од кредитот од член 1 став 3 на овој закон, што Народната банка на Југославија го зела односно дала гаранција или супергаранција за плаќање на увозот на основни сировини и репродукциони материјали, како и на резервни делови за тековно одржување заради зголемување на извозот на конвертибилното подрачје, ќе се користи под условите и на начинот што се предвидени со посебен сојузен закон за определени стоковни кредити.

Член 6

Овластената банка е должна да го контролира наменското користење на средствата на кредитите, а надлежните органи - наменската употреба на суровините и репродукционите материјали набавени од тие средства и, врз основа на наодите на контролата, да преземаат потребни мерки.

Ако овластената банка со својата контрола, односно врз основа на наодите на надлежните органи, утврди дека средствата на кредитот не се наменски користени, на организацијата на здружен труд ќе и го запре натамошното користење на кредитот и веднаш ќе го наплати искористениот дел од кредитот.

Член 7

Ако овластената банка ги користи средствата од кредитите спротивно на одредбите од овој закон и ако не ги врати во договорениот рок, Народната банка на Југославија на овластената банка веднаш ќе и го запре користењето на кредити од примарната емисија и давањето на нови кредити од примарната емисија, ќе бара наплата на веќе дадените кредити од примарната емисија и веднаш ќе го наплати искористениот дел од кредитите.

Член 8

Ако организацијата на здружен труд не го отплати странскиот кредит во рокот, овластената банка што ја извршила обврската за плаќање спрема странство ќе и издаде налог на Службата на општественото книговодство од жиро-сметката и другите сметки на таа организација на здружен труд да и го пренесе износот на динарската противвредност на девизите на втасаната обврска по странскиот кредит, кој бескаматно останува на сметката на овластената банка до извршувањето на таа обврска.

Ако Народната банка на Југославија ја изврши втасаната обврска на овластената банка по странскиот кредит,

на Службата на општественото книговодство ќе и издаде налог од жиро-сметката и другите сметки на овластената банка да и го пренесе на Народната банка на Југославија износот на динарската противвредност на девизите на втасаната обврска по странскиот кредит, кој бескаматно останува на сметката на Народната банка на Југославија до извршувањето на обврските за пренос на девизите.

Член 9

Ако овластената банка не ги извршува своите обврски по привремените позајмици од член 3 на овој закон подолго од 30 дена од денот кога е должна да ги изврши, Народната банка на Југославија ќе и го одземе овластувањето за вршење работи со странство и во рок од пет дена за тоа ќе ги извести странските кореспонденти на овластената банка.

Член 10

Со парична казна од 10.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап овластената банка:

- 1) ако не го контролира наменското користење на средствата на кредитите (член 6 став 1);
 - 2) ако на организација на здружен труд не и го запре користењето на кредит или веднаш не и го наплати искористениот дел од наменски користениот кредит (член 6 став 2);
 - 3) ако кредитите добиени од Народната банка на Југославија ги користи спротивно на одредбите од овој закон;
 - 4) ако своите обврски по привремените позајмици не ги извршува уредно, во согласност со член 167а точка 3 од Законот и со член 3 став 2 од вој закон.
- За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во овластената банка со парична казна од 20.000 до 50.000 динари.

Член 11

Со парична казна од 10.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд ако не обезбеди редовно отплатување на кредитите што ги користи според одредбите од овој закон.

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во организацијата на здружен труд со парична казна од 20.000 до 50.000 динари.

Член 12

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

187.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 9 ст. 4 и 5 од Законот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 18 април 1984 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 18 април 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ТОЈ ОДБОР

I

За претседател на Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југосла-

вија се именува д-р Милјан Радовиќ, член на Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија и член на Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија.

II

Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија го сочинуваат следниве членови, што ги избраа собранијата на републиките. односно собранијата на автономните покраини:

од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина:

членови:

1. Саво Чечур, член на Претседателството на СР Босна и Херцеговина;
2. Хрвое Иштук, член на Претседателството на ЦК СК на Босна и Херцеговина;
3. Салко Селимовиќ, претседател на Стопанската комора на СР Босна и Херцеговина;

заменици:

1. Кемал Халиловиќ, член на Делегацијата на Собранието на СР Босна и Херцеговина во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ;
2. Нико Михалевиќ, член на Советот на федерацијата;
3. Милан Шкоро, претседател на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Босна и Херцеговина; од Социјалистичка Република Црна Гора:

членови:

1. д-р Милјан Радовиќ, член на Претседателството на ЦК СКЈ;
2. Нико Ражнатовиќ, генерален директор на ЕИ „Обод“, Цетиње;
3. Чедо Вуковиќ, потпретседател на Црногорската академија на науките и уметностите;

заменици:

1. д-р Авдул Курпејовиќ, член на Делегацијата на Собранието на СР Црна Гора во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ;
2. Драган Миловиќ, директор на ООЗТ на Фабриката за преработка на алуминиум – КАТ Титоград;
3. Слободан-Пуро Ѓуриќ, академски сликар од Цетиње;

од Социјалистичка Република Хрватска:

членови:

1. Иво Врховец, делегат во Соборот на општините на Саборот;

2. д-р Антон Африќ, делегат во Соборот на здружениот труд на Саборот;

3. д-р Слободан Марин, ректор на Свеучилиштето во Риека;

заменици:

1. д-р Мато Микиќ, вонреден професор на Економскиот факултет во Загреб;
2. д-р Љубо Бабан, генерален директор на ИЗК Осиек;
3. Кирил Грабровец, делегат во Општествено-политичкиот собор на Саборот;

од Социјалистичка Република Македонија:

членови:

1. Стојан Андов, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија;
2. д-р Александар Андреевски, ректор на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје;
3. Азем Зулфикари, член на Претседателството на ЦК СК на Македонија;

заменици:

1. Благоја Сиљановски, претседател на Извршниот одбор на Стопанската комора на Македонија;
 2. Илија Цувалековски, драмски уметник;
 3. д-р Јаким Петровски, директор на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија во Скопје;
- од Социјалистичка Република Словенија:

членови:

1. Драготин Цветко, академик, редовен член на Словенската академија на науките и уметностите;
2. д-р Иво Фабинц, ректор на Универзитетот „Едвард Кардељ“ во Љубљана;
3. д-р Руди Копривник, потпретседател на Стопанската комора на Словенија;

заменици:

1. Цирил Злобец, поет, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Словенија;
2. д-р Мајда Шкербин, вонреден професор на Високата економско-комерцијална школа во Марибор;
3. м-р Борис Андријанич, претседател на Работоводниот одбор на „Крка“ Ново Место;

од Социјалистичка Република Србија:

членови:

1. Милован Марковиќ, член на Делегацијата на Собранието на СР Србија во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ;
2. Златија Гукиќ-Вељовиќ, потпретседател на Собранието на СР Србија;
3. Александар Митровиќ, претседател на Стопанската комора на Србија;

заменици:

1. д-р Воислав Петровиќ, ректор на Белградскиот универзитет;
2. Ваца Милинчевиќ, писател од Белград;
3. д-р Десимир Јефтиќ, претседател на Работоводниот одбор на Индустријата „14 Октомври“ од Крушевац;

од Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

членови:

1. Милан Шешлија, претседател на Претседателството на Покраинската конференција на ССРН на Косово;
2. Назми Микуловци, претседател на Работоводниот одбор на Комбинатот „Трелча“ во Титова Митровица;

заменици:

1. д-р Миниер Души, редовен професор на Рударско-металуршкиот факултет во Титова Митровица;
2. Слободан Димкиќ, претседател на Комисијата на Собранието на САП Косово за информирање и делегат во Соборот на општините на Собранието на САП Косово;

од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина:

членови:

1. Фехер Калман, директор на НИРО „Форум“, Нови Сад;
 2. Живан Берисавлевиќ, член на Претседателството на Покраинската конференција на СК на Војводина;
- заменици:
1. Бошко Петров, претседател на Работоводниот одбор на Новосадската фабрика за кабли;
 2. д-р Миладин Мирилов, редовен професор на Медицинскиот факултет во Нови Сад.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 371
18 април 1984 година
Белград

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Мирко Поповиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Ангун Ђубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

188.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, на седницата од 26 април 1984 година, врз основа на чл. 17 и 18 од Законот за здружување во Заседница на југословенското електростопанство и член 37 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, го разгледа Извештајот на Заедницата на југословенското електростопанство за работата, развојот и функционирањето на југословенскиот електроенергетски систем, како технолошки единствен систем во 1983 година, и врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 април 1984 година донесува

ЗАКЛУЧОЦИ

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ го поддржува Извештајот на Заедницата на југословенското електростопанство и истакнува дека во него се укажува на проблемите што се значајни за оптималното функционирање и натошошниот развој на југословенскиот електроенергетски систем како технолошка целина, а посебно на сериозноста на тековната електроенергетска ситуација, како и на можните последици од сè поголемиот расчекор помеѓу растечките потреби од електрична енергија и објективните можности за нејзино производство и набавка од други. Соборот на републиките и покраините посебно истакнува дека вонредните усилби заради зголемување на производството на јаглен за потребите на термоенергетските, максимална погонска спремност на електроенергетските капацитети, поголемо штедење, како и за напoлно квалитетна и сигурна работа на југословенскиот електроенергетски систем како технолошки единствен систем, не можат посуштествено да ги компензираат последиците од повеќегодишното заостанување во изградбата на енергетските и електроенергетските капацитети, што е последица како од недоволните вложувања во оваа област, така и од нерешениот систем на финансирање на изградбата на тие објекти.

Тргувајќи од сегашниве предвидувања, според кои поради движењето на потрошувачката, како и поради доцнењето во утврдувањето на конкретните електроенергетски капацитети и рудници за јаглен, што како објекти на континуитет треба да се изградат до 1990 година, и во на-

редните години можат да се очекуваат диспропорции помеѓу потребите од електрична енергија и можностите за најзино производство и набавка од други, а респектирајќи го и фактот дека редовното снабдување со електрична енергија има суштествено влијание и врз одржувањето на позитивниот тренд на индустриското производство, Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ им препорачува на сите надлежни и одговорни субјекти во здружениот труд, републиките и автономните покраини и во федерацијата:

– да ја интензивираат активноста врз реализацијата на Заклучоците на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ од 30 септември 1983 година, посебно во делот што се однесува на преземањето мерки за обезбедување на висока погонска спремност на електроенергетските капацитети и рудниците за јаглен, побрзо завршување на објектите чијашто изградба е во тек, како и што побрзо утврдување на конкретните електроенергетски капацитети и рудници за јаглен, што како објекти на континуиет треба да се изградат до крајот на 1990 година. Едновремено, треба да се забрза процесот на договарање на заинтересираните субјекти заради изнаоѓање решенија за постабилно и подолгорочно финансирање на изградбата на енергетските и електроенергетските објекти, како и заради заеднички вложувања во постојните, а недоволно користени енергетски потенцијали. Во врска со тоа, Соборот на републиките и покраините укажува на потребата од приоритетно третирање на енергетиката, а посебно на електростопанството, во подготовките на среднорочниот и долгорочниот општествен план за развој на Југославија и уште еднаш ја истакнува потребата од преземање на неопходни мерки и активности заради што побрзо склучување на договор за долгорочен развој на енергетиката, договор за долгорочна политика на цените во оваа област, како и на општествен договор за оспособување на домашната машиноградба и електромашиниоградба за поголемо учество во производството на крупна енергетска опрема.

Соборот на републиките и покраините, на Собранието на СФРЈ исто така, укажува дека општествено-политичките заедници, надлежните органи во републиките и во автономните покраини, организациите на здружен труд од областа на електростопанството, односно енергетиката, како и сите други одговорни и заинтересирани општествени субјекти, во наредниот период посебно внимание треба да му посветат на преземањето мерки и активности заради создавање на услови за разрешување на сите други прашања врзани за унапредувањето на вкупните општествено-економски односи во оваа област, што има суштествено влијание врз натамошниот развој и поуспешното функционирање на електроенергетскиот систем.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ посебно ги обврзува Сојузниот извршен совет и Заедницата на југословеското електростопанство, во рамките на нивните надлежности, да преземаат мерки за стабилизација на енергетската ситуација на земјата, односно со свои активности да придонесат во остварувањето на политиката за развој на енергетиката во оваа година, а исто така, во согласност со Заклучоците на Соборот од 1983 година, да придонесат во создавањето на потребните услови за долгорочно задоволување на потребите на стопанството и на општеството од електрична енергија.

Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 06.3-56/84-046
26 април 1984 година
Белград

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Мирко Поповиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и покраините.

Антун Бубиќ, с. р.

189.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, на седницата одржана на 26 април 1984 година, го разгледа Извештајот на Сојузниот завод за општествено планирање за активностите врз подготовката на долгорочниот и среднорочниот план на Југославија. Врз основа на оцените и ставовите изнесени по повод разгледувањето на овој извештај, Собранието на СФРЈ, врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 април 1984 година, донесува

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ оценува дека, и покрај определени подготовки за донесување на долгорочниот и среднорочниот план извршени на ниво на федерацијата и во републиките и автономните покраини, вкупната активност се одвива значително побавно од планираната динамика утврдена со Одлуката на Соборот на републиките и покраините и со Програмата за работа на Сојузниот извршен совет. Посебно доцни работата врз подготовката на плановите за развој во организациите на здружен труд, зашто, според оцената на сојузните органи, овие работи во одделни организации се допрва во подготвителна фаза. Поради тоа, и врз основа на договорот во Сојузната конференција на ССРЈ, Соборот на републиките и покраините истакнува дека е неопходно да се интензивира целокупната општествено-политичка активност на сите субјекти на планирањето врз подготовката на планските документи. Нужно е да се обезбеди навремено донесување на заснованите врз самоуправни основи планови на сите самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките заедници, што е еден од најбитните услови за спроведување на Долгорочната програма за економска стабилизација. Посебно треба да се поттикнуваат активностите за самоуправно спогодување за основите на планот, за доходовно и репродукционо поврзување на организациите на здружен труд на единствениот југословенски пазар.

2. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ посебно истакнува дека во подготовката и донесувањето на новите планови е неопходно да се тргнува од Долгорочната програма за економска стабилизација и од нејзините сепарати како единствена основа и дека, при тоа, треба да се поврзува економскиот, социјалниот и просторниот развој.

Во сите плански активности треба да се обезбеди активно учество и неопходен придонес на работниците и на сите работни луѓе и граѓани, и соодветни активности на работничките совети и на делегатските собранија на самоуправните интересни заедници и на собранијата на општествено-политичките заедници.

3. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ оценува дека е неопходно, покрај забрзувањето на активностите врз донесувањето на долгорочниот и среднорочниот план од страна на сите субјекти на планирањето, да се обезбеди посинхронизирана работа врз ова. Неопходно е, за таа цел, сите субјекти на планирањето да ги утврдат и доследно да ги спроведуваат програмите за работа врз подготвувањето на плановите во согласност со Одлуката за измена на Одлуката за подготвување и донесување на долгорочниот општествен план на Југославија за периодот од 1986 до 1995 година, односно за некои области и до 2000 година, како и со Одлуката за подготвување и донесување на долгорочниот општествен план на Југославија за периодот од 1986 до 1995 година, односно за некои области и до 2000 година, и врз таа основа да се обезбеди остварување на начелата за едновременост на планирањето.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ оценува дека е неопходно, соодветните плански и стручни органи во федерацијата и во републиките и во автономните покраини да обезбедат координација, меѓусебна соработка и запознавање со активностите и мерките врз подготовката на планските документи, особено во поглед на подготвеноста на аналитичките и документационите материјали за подготовка и изработка на планските документи, како и во поглед на иницијативите и елементите за склучување на самоуправните спогодби за основите на плановите на самоуправните организации и заедници и на договорите за основите на плановите на општествено-политичките заедници.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, исто така, оценува дека е неопходно да се забрза работата врз остварувањето на Програмата за научноистражувачката работа за да може во согласност со Законот за основите на системот на планирањето и за општествениот план на Југославија и определувањата од Долгорочната програма за економска стабилизација, да се обезбедат научни и стручни истражувања на условите и можностите за развој на самоуправните организации и заедници и на општествено-политичките заедници.

4. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ оценува дека со измените и дополненијата на Законот за основите на системот на планирањето и за општествениот план на Југославија доста се доцни. Од гледиштето на успешноста на одвивањето на процесот на планирањето беше целесобразно измените на Законот веќе да се извршени. Поради тоа, Соборот на републиките и покраините му препорачува на Сојузниот собор да ја забрза работата врз донесувањето на измените на овој закон. Соборот на републиките и покраините, меѓутоа, констатира дека овој факт не ја намалува обврската на сите субјекти на планирањето во подготовката на планските документи, во сите фази на планирањето, да работат во согласност со одредбите на важечкиот Закон за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет да ја забрза работата врз донесувањето на Одлуката за задолжителна единствена методологија и минимум на задолжителни показатели неопходни за подготвување, донесување и остварување на плановите на самоуправните организации и заедници и на плановите на општествено-политичките заедници.

5. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ оценува дека е неопходно, заради изработка на планските документи, да се забрза работата врз приспособувањето на стопанскиот систем кон барањата на стабилизацијата. Доцнењето во остварувањето на овој систем, како и доцнењето во остварувањето на одделни задачи од првата етапа предвидени со оваа програм ќе има значајни последици врз содржината и квалитетот на долгорочниот и среднорочниот план на земјата и на плановите на другите општествено-политички заедници и самоуправни организации и заедници.

6. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 06.3-65/84-046
26 април 1984 година
Белград

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Мирко Поповиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините
Антун Бубиќ, с. р.

190.

Одборот за општествен план и развојна политика на Соборот на републиките и автономните покраини на Собранието на СФРЈ, со учество на претставници на Сојузниот извршен совет и на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, на седницата од 26 април 1984 година, ја разгледуваше Информацијата за досегашните активности и резултати од остварувањето на Општествениот договор за мерките за поттикнување на отворањето на нови и за модернизација на постојните рудници за јаглен и на експлоатационите полиња на нафта и гас и, врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините одржана на 26 април 1984 година, донесува.

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ констатира дека се доцнело со преземањето на мерките и активностите предвидени со овој договор за негово спроведување. Тоа се однесува, пред сè, на: обезбедувањето соодветни средства за развој на рудниците за јаглен врз основите на здружувањето на производителите и потрошувачите на јаглен; обезбедувањето потребни средства од други извори; обезбедувањето соодветни банкарски кредити; насочувањето на дел од странските заеми и кредити, како и поттикнувањето на домашната машиноградба заради зголемено учество во производството на рударска опрема за потребите на рудниците за јаглен. Поради сето тоа, како и поради недоволното вложување во развојот на рудниците за јаглен и на експлоатационите полиња на нафта и гас во изминатиот период и поради недостигот на девизи за увоз на репродукционен материјал, резервни делови и неопходна опрема, развојот на капацитетите на рудниците за јаглен и на експлоатационите полиња на нафта и гас не се одвива според Договорот. Поради неостварувањето на обемот на средствата предвидени со овој договор, како и поради неостварувањето на другите мерки, нема да бидат остварени целите во поглед на обемот на производството на јаглен, нафта и гас (82 мил. тони, 5 мил. тони, и 5 млрд. м³). Сето тоа има за последица натамошно отежнување на доста сложената енергетска ситуација во земјата, како и на платниот биланс на земјата.

2. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ оценува дека е неопходно потписниците на овој договор да ги преземат сите потребни мерки и активности во областа на здружувањето на средствата, како и на обезбедувањето средства од другите извори предвидени со Договорот, за да се усогласи обемот на средствата со предвидените потреби на развојот.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет до крајот на јуни да поднесе посебна информација за обезбедувањето средства за планираниот развој.

3. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ препорачува да се интензивира заедничкото договарање за намените и за најрационалното користење на средствата обезбедени од надоместите на цените на нафтените деривати.

4. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ оценува дека е неопходно сојузните, републиките и покраинските органи и организации со економски и други мерки, како и деловните банки со својата кредитна политика, да ги поттикнуваат организациите на здружен труд од областа на машиноградбата за нивно поголемо вклучување во производството на опрема за рудниците за јаглен и за експлоатационите полиња на нафта и гас, заради намалување на увозот на опрема. Исто така е потребно да се обезбеди минимум девизни средства за увоз на најнеопходната опрема и резервни делови, за да им се овозможи на рудниците за јаглен непречена репродукција.

5. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ им препорачува на надлежните републички и покраински органи, на организациите и заедниците и на организациите на здружен труд од областа на рударството да преземат соодветни мерки за подобрување на условите и безбедноста на работата, како и на личниот и општествениот стандард на работниците во рудниците за јаглен.

6. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ смета дека е неопходно учесниците на овој договор да ја забрзаат работата врз преземањето мерки за доследна реализација на овој договор, а надлежните сојузни органи, во соработка со надлежните републички и покраински органи, да подготвуваат информации во согласност со динамиката утврдена во Договорот за приливот и користењето на средствата, заради информирање на учесниците на Договорот и на Собранието на СФРЈ.

7. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 06. 3-65/84-046
26 април 1984 година
Белград

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Мирко Поповиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините
Антул Бубиќ, с. р.

191.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ ја разгледуваше Информацијата на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија за остварувањето на политиката за развој на енергетиката во 1984 година и Оцените и ставовите на Сојузниот извршен совет во врска со остварувањето на Енергетскиот биланс на Југославија и, врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 април 1984 година, донесува

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ констатира дека како резултат од поповолната хидролошка ситуација, зголемените напори на рударите и подоброто функционирање на електроенергетскиот систем на почетокот од годинава дошло до зголемување на производството на јаглен и електрична енергија во однос на истиот период минатата година. Меѓутоа, Соборот на републиките и покраините истовремено оценува дека енергетската ситуација во земјата и натаму е мошне сериозна што може, доколку не се преземат мерките предвидени со Резолуцијата и со Енергетскиот биланс за 1984 година, неповолно да се одрази врз спроведувањето на утврдената економска политика.

2. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ смета дека утврдената енергетска политика непотполно се остварува. Неопходно е Сојузниот извршен совет и надлежните сојузни органи ангажирање, последно и адекватно на ситуацијата да ги преземаат сите мерки утврдени со Резолуцијата и со Енергетскиот биланс за 1984 година, за да не дојде до поголеми пореметувања во снабдувањето со енергија. Во врска со тоа, Соборот на републиките и покраините смета дека е неопходно Сојузниот извршен совет:

– да донесе соодветни мерки со кои ќе се обезбеди рамномерно и под еднакви услови снабдување на позарот со нафтени деривати, вклучувајќи го и примарниот бензин, со кокс и со петрохемиски производи, доколку до крајот на април не се постигнат соодветни самоуправни спогодби;

– да преземе мерки за навремено обезбедување на девизни средства за потребите на увозот на енергетски суровини, резервни делови, репродукционен материјал и заштитна опрема за производство на јаглен, нафта, природен гас и електрична енергија и за истражување на нафта во странство, во согласност со утврдената девизна политика;

– да преземе мерки во согласност со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство спрема деловните банки и другите субјекти што не издвојуваат девизи за увоз на енергетски суровини во предвидениот процент;

– да преземе мерки и да предлага активности за навремено обезбедување на динарски средства за нормално одвивање на тековното производство во енергетиката и за набавка и увоз на енергетски суровини.

3. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ укажува на потребата надлежните сојузни, републички и покраински органи, стопанските комори, општите здруженија и организациите на здружен труд да преземат потребни мерки и активности со кои ќе се создадат поповолни услови за побрзо завршување на енергетските капацитети во изградба што со Енергетскиот биланс се предвидени да влезат во погот во 1984 година. Исто така, Соборот на републиките и покраините укажува дека треба да се забрза работата врз склучувањето на договори за започнување на работите врз објектите на континуитет што ќе ги користат домашните енергетски ресурси, како и врз склучувањето на договори и самоуправни спогодби за користење на косовските лигнити и за користење на сливот на реката Дрина за производство на електрична енергија. Сојузниот извршен совет треба до јуни да поднесе информација за овие прашања.

4. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ исто така заклучува:

а) Сојузниот извршен совет до крајот на јуни годинава да подготви целосна анализа за состојбата во нафтното стопанство, неговата самоуправни положба и за проблемите на неговиот долгорочен развој со предлози на конкретни активности и мерки што ќе обезбедат врз самоуправни основи доходовно поврзување и заедничка одговорност на нафтното стопанство и на потрошувачите на нафта и нафтени деривати во производството и развојот на нафтното стопанство, како и во определувањето услови за рамномерно и под еднакви услови снабдување со нафта и со нафтени деривати;

б) општите здруженија на нафтното стопанството, хемиската индустрија и на црната металургија на Југославија, во рамките на Стопанската комора на Југославија, во

согласност со Заклучокот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ по повод донесувањето на Резолуцијата за 1984 година, да преземаат активности за склучување на соодветни самоуправни спогодби и до крајот на јуни да поднесат извештаи со оцена на самоуправното спогодување за рамномерно и под еднакви услови снабдување на позарот со нафтени деривати, кокс и со петрохемиски производи, како и со предлози за унапредување на тоа спогодување:

в) Народната банка на Југославија, во согласност со Заклучокот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ по повод донесувањето на Резолуцијата за 1984 година, да обезбеди следење на издвојувањата од девизниот прилив по деловни банки и за тоа редовно да го известува Собранието на СФРЈ, како и за мерките што, во согласност со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, ги презела спрема деловните банки што таа обврска не ја извршуваат.

5. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ укажува на потребата организациите на здружен труд од областа на енергетиката, како и надлежните органи во републиките и автономните покраини, заради усогласување на потрошувачката со расположливата енергија, да ги преземаат сите мерки и активности заради постигање на висока погонска готовност на производствените енергетски капацитети и оптимално користење на енергетските ресурси. Соборот на републиките и покраините посебно укажува на потребата, заради рационална потрошувачка и штедење на сите видови енергија, организациите на здружен труд да ги преземаат сите мерки и активности за намалување на потрошокот на електрична енергија по единица производ.

6. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 06. 3-65/84-046
26 април 1984 година
Белград

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Мирко Поповиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

193.

Врз основа на член 30 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 17/78 и 5/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СПИСОКОТ НА СТОКИТЕ ОПФАТЕНИ СО ОДДЕЛНИТЕ ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ И ЗА ПОСТАПКАТА НА КОНТРОЛА НА ЦАРИНСКИТЕ ОРГАНИ ВО ВРСКА СО ПРИМЕНУВАЊЕТО НА ТОЈ СПИСОК

1. Во Одлуката за издавање на Списокот на стоките опфатени со одделните форми на извозот и увозот и за постапката на контрола на царинските органи во врска со применувањето на тој список („Службен лист на СФРЈ”, бр. 27/83, 47/83 и 8/84) во точка 3 став 2 се менува и гласи:

„При спроведувањето на оваа одлука во поглед на распоредувањето на стоките се применуваат одредбите на Законот за Царинската тарифа за распоредување на стоките и прописите донесени врз основа на тој закон.”

192.

Врз основа на член 185 став 2, во врска со чл. 58 и 414 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Член 1

Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 20/79, 48/79, 66/79, 58/80, 40/81 и 11/83) во член 6 ст. 6 и 7 се менуваат и гласат:

„Издатоците за дневници за службено патување му се признаваат на органот во материјални трошоци за работниците, раководните работници и функционерите во износ од 900 динари.

Ако работникот, раководниот работник односно функционерот на службено патување користи хотелско ноќевалиште, изнесот на дневницата од став 6 на овој член се намалува на 700 динари и му се признаваат трошоците на ноќевалиштето во височина на сметката на хотелско-угостителската организација на здружен труд, со тоа што вкупните трошоци не можат да бидат поголеми од 1.600 динари.”

Член 2

Во член 15 став 1 се менува и гласи:

„Издатоците за надомест за одвоен живот од семејството му се признаваат во материјални трошоци на органот во износ од 11.000 динари.”

Член 3

Одредбата на член 2 ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 117
5 април 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

2. Во точка 5 се додава нов став 2 кој гласи:

„Царинските органи при царинењето на стоките што се наведени во Списокот на опојни дроги, кој е составен дел на Списокот на стоки контролираат дали царинењето на тие стоки се врши преку царинарницата која е наведена во дозволата на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита.”

3. Во Списокот на стоките опфатени со одделни форми на извозот и увозот, се вршат следните измени и дополненија, и тоа:

- | | | | |
|---|----|----|---------------|
| 1) во тар. број 01.06 точка 2 одредбата под е) се менува и гласи: „е) мајмуни (видовите <i>sercorithescus</i> i <i>supomolgus</i>) | ЛБ | ЛБ | 01 06 28008”. |
| По одредбата под е) се додава нова одредба под ж) која гласи: „ж) други | ЛБ | ЛБ | 01 06 27001”; |
| 2) во тар. број 04.05 точка 1 во одредбата под а) одредбата под 2 се менува и гласи: „2) елеукотични | ЛБ | Кк | 04 05 11318”. |
| По одредбата под 2 се додава нова одредба под 3, која гласи: „3) други | ЛБ | Кк | 04 05 11202”; |
| 3) во тар. број 09.10 точка 1 зборот: „Шафран” се заменува со зборот: „Гумбир”; | | | |
| 4) тар. број 10.06 се менува и гласи: „10.06 Ориз: | | | |
| 1) Во лушпа (оризова арпа или суров ориз): | | | |
| а) семенски | ЛБ | ЛБ | 10 06 11007 |
| б) други | Кк | Кк | 10 06 12003 |
| 2) Лупен но натаму необработуван (карго или костенлив ориз) | Кк | Кк | 10 06 20006 |
| 3) Полубел или бел ориз, вклучувајќи и полиран или глазиран: | | | |
| а) полубел и бел | Кк | Кк | 10 06 31008 |
| б) полиран или глазиран | Кк | Кк | 10 06 32004 |
| 4) Кршен | Кк | Кк | 10 06 40007”; |
| 5) во тар. број 12.07, во наменувањето, зборот: „медицината” се заменува со зборот: „фармацијата”; | | | |
| 6) во тар. број 13.03 точка 4 се менува и гласи: „4)Агар-агар: | | | |
| а) бактериолошки во прав | ЛБ | ЛБ | 13 03 41004 |
| б) друго | ЛБ | ЛБ | 13 03 42000”; |
| 7) во тар. број 15.08 исправката не се однесува на македонското издание. Во точка 2 од истиот Тар. бр. исправката не се однесува на македонското издание; | | | |
| 8) во тар. број 17.02 точка 4 се менува и гласи: „4)Гликоза (декстрога или гроздов шеќер) | | | |
| а) хемиски чист (моносахарид) | ЛБ | ЛБ | 17 02 41002 |
| б) друго | ЛБ | ЛБ | 17 02 42009”; |
| 9) во тар. број 19.02 во наменувањето зборот: „не” се брише; | | | |
| 10) во тар. број 19.07 во наменувањето: „капли” се заменува со зборот: „капсули”, зборовите: „за печатење” се бришат, а зборовите: „листови од оризово брашно” се заменуваат со зборовите: „хартија од ориз”; | | | |
| 11) во тар. број 21.06 точка 2 се менува и гласи: „2)Неактивен (исушен): | | | |
| а) екстракт од квасец во прав за микробиологија | ЛБ | Кк | 21 06 21008 |
| б) друг | ЛБ | Кк | 21 08 22004”; |
| 12) во тар. број 21.07 точ. 1 до 3 се менуваат и гласат: | | | |

- „1) Препарати за производство на безалкохолни пијачки:
- | | | | |
|-------------------------------------|----|----|-------------|
| а) врз база на растителни екстракти | ЛБ | ЛБ | 21 07 11007 |
| б) цитрус бази | ЛБ | ЛБ | 21 07 12003 |
| в) други | ЛБ | ЛБ | 21 07 13018 |
- 2) Препарати за слатки, пудинзи и сл. ЛБ ЛБ 21 07 20006
- 3) Храна за деца ЛБ ЛБ 21 07 30001”.
- Точка 5 се менува и гласи:
- „5) Производи од брашно (равиоли, макарони, шпагети и сл.) ЛБ Кк 21 07 50002”.
- Точка 7 се менува и гласи:
- „7) Друго:
- | | | | |
|-----------------------|----|----|---------------|
| а) пченка во конзерви | ЛБ | ЛБ | 21 07 71018 |
| б) сладолед во прав | ЛБ | ЛБ | 21 07 73002 |
| в) друго | ЛБ | ЛБ | 21 07 72006”; |
- 13) во тар. број 22.05 точка 1 се заменува со две нови точки, кои гласат:
- „1) Вино трпезно:
- | | | | |
|--------------------|----|----|--------------|
| а) во шишиња | ЛБ | Кк | 22 05 11006” |
| б) во други садови | ЛБ | Кк | 22 05 12002” |
- 2) Вино квалитетно:
- | | | | |
|--------------------|----|----|---------------|
| а) во шишиња | ЛБ | Кк | 22 05 21109” |
| б) во други садови | ЛБ | Кк | 22 05 21206”. |
- Досегашните точ. 2 и 3 стануваат точ. 3 и 4.
Во досегашната точка 4, која станува точка 5, по зборот: „дестилација” се додаваат зборовите: „и друга индустриска преработка”.
- Досегашните точ. 5 и 6 стануваат точ. 6 и 7.
- 14) во тар. број 22.09 точка 2 се менува и гласи:
- „2) Алкохолни пијачки добиени со дестилација на вино, мира (кљука) или комина:
- | | | | |
|---------------------------------|----|----|---------------|
| а) вињак (коњак), армањак и сл. | ЛБ | Кк | 22 09 23002” |
| б) лозова ракија и комовица | ЛБ | Кк | 22 09 24009” |
| в) други | ЛБ | Кк | 22 09 22006”. |
- Во точка 3 по одредбата под а) се додава нова одредба под б), која гласи:
- „б) вински дестилат ЛБ Кк 22 09 21018”.
- Досегашната одредба под б) станува одредба под в):
- 15) во тар. број 23.04 наменувањето се менува и гласи:
„Маслени погачи и други остатоци при добивање на растителни масла (сачма и др.), освен талог”;
- 16) во тар. број 23.07 наменувањето се менува и гласи:
„Засладена добиточна храна; крмни смеси и други препарати за исхрана на животни”;
- 17) во тар. број 25.03 во точка 2 зборот: „Пречистен:” се заменува со зборот: „Друг:”.
- Во одредбата под а) во текстот (пред зборот: „најмалку” се додаваат зборовите: „со чистотија”;
- 18) во тар. број 25.12, во наменувањето, зборот: „очевидна” се заменува со зборот: „привидна”;
- 19) тар. број 25.19 се менува и гласи:
„25.19 Магнезиум карбонат, природен (магнезит); електростопен магнезит, синтер магнезит, со содржина или без содржина на други оксиди во мали количества дадени пред синтерувањето; други магнезиумоксиди хемиски чисти или не:
- | | | | |
|---|----|----|-------------|
| 1) Суков магнезит | ЛБ | ЛБ | 25 19 10006 |
| 2) Каустично печен магнезиумоксид (калциниран магнезит) | ЛБ | ЛБ | 25 19 20001 |

| | | | |
|--|----|----|---------------|
| 3) Синтеруван магнезиумоксид (синтер-магнезит) | ЛБ | ЛБ | 25 19 30007 |
| 4) Електростопен магнезиумоксид (електростопен магнезит) | ЛБ | ЛБ | 25 19 50008 |
| 5) Друго | ЛБ | ЛБ | 25 19 40002"; |
| 20) во тар. број 25.23 точка 1 одредбата под б) се менува и гласи: „б) бел и бојосан: | | | |
| 1) за цементирање на нафтени и гасни дупчотини | ЛБ | ЛБ | 25 23 12102 |
| 2) друг | ЛБ | ЛБ | 25 23 12218"; |
| Одредбата под в) се менува и гласи: | | | |
| в) со додатоци. | | | |
| 1) цемент за цементирање на нафтени и гасни дупчотини | ЛБ | ЛБ | 25 23 13109 |
| 2) друго | ЛБ | ЛБ | 25 23 13206"; |
| 21) во тар. број 26.01 во македонскиот текст нема потреба од измена | | | |
| 22) во тар. број 27.07 точка 4 по одредбата под г) се додава нова одредба под д), која гласи: „д) друго | ЛБ | ЛБ | 27 07 45008"; |
| 23) во тар. број 28.28, во именувањето, по зборот: „бази“ запирката се брише и се додава зборот: „и“; | | | |
| 24) во тар. број 28.30 точка 4 одредбата под а) се менува и гласи: „а) калиум: | | | |
| 1) калиумјодид | ЛБ | ЛБ | 28 30 41107 |
| 2) друго | ЛБ | ЛБ | 28 30 41204"; |
| 25) во тар. број 28.42 точка 2 во одредбата под а) одредбата под 4) се менува и гласи: „4) калциум: | | | |
| а) за антибиограм таблети | ЛБ | ЛБ | 28 42 21419 |
| б) друг | ЛБ | ЛБ | 28 42 21427"; |
| 26) во тар. број 28.48 точка 2 одредбата под з) се менува и гласи: „з) силикати: | | | |
| 1) магнезиум-алуминиум силикохидрат | ЛБ | ЛБ | 28 48 29107 |
| 2) друго | ЛБ | ЛБ | 28 48 29204"; |
| 27) во тар. број 29.01 точка 11 се менува и гласи: „11) Други циклични јаглеводороди: | | | |
| а) нафталин | ЛБ | ЛБ | 29 01 11102 |
| б) други | ЛБ | ЛБ | 29 01 11307"; |
| 28) во тар. број 29.02 во точка 4 одредбата под г) се менува и гласи: „г) други: | | | |
| 1) 1 (3-хлоро-1-пропенил) бензен | ЛБ | ЛБ | 29 02 45109 |
| 2) 2-бромо-2-хлоро-1,1,1,трифлуоро-етан | ЛБ | ЛБ | 29 02 45206 |
| 3) друго | ЛБ | ЛБ | 29 02 45303"; |
| 29) во тар. број 29.06 точка 2 одредбата под а) се менува и гласи: „а) крезол: | | | |
| 1) трирезол | ЛБ | ЛБ | 29 06 21100 |
| 2) други | ЛБ | ЛБ | 29 06 21208"; |
| 30) во тар. број 29.07 точка 2 одредбата под б) се менува и гласи: „б) други: | | | |
| 1) 2,5-дихидроксибензенсулфонска киселина-калциумова сол (калциум-добесилат) | ЛБ | ЛБ | 29 07 22101 |
| 2) други | ЛБ | ЛБ | 29 07 22209"; |
| 31) во тар. број 29.14 точка 3 се менува и гласи: „3) Метакрилна киселина, нејзини соли и естри Во точка 4 одредбата под в) се менува и гласи: | ЛБ | ЛБ | 29 14 30007". |

| | | | |
|--|----|----|---------------|
| „в) акрилати: | | | |
| 1) метил-акрилат | ЛБ | ЛБ | 29 14 31003 |
| 2) други | ЛБ | ЛБ | 29 14 32018”. |
| По одредбата под в) се додава нова одредба под г), која гласи: | | | |
| „г) друго: | | | |
| 1) натриумоктаноат | ЛБ | ЛБ | 29 14 44105 |
| 2) друго | ЛБ | ЛБ | 29 14 44202”. |
| 32) во тар. број 29.16 точка 1 одредбата под б) се менува и гласи: | | | |
| ”б) со функција на алдехиди и кетони: | | | |
| 1) 2 (бензоил-фенил) пропионска киселина (кегопрофен) | ЛБ | ЛБ | 29 16 12105 |
| 2) друго | ЛБ | ЛБ | 29 16 12202”. |
| Во одредбата под в) по одредбата под 3) се додава нова одредба под 4), која гласи: | | | |
| ”4) ацетилсалицилна киселина | ЛБ | ЛБ | 29 16 13500”. |
| Досегашната одредба под 4) станува одредба под 5) | | | |
| Одредбата под г) се менува и гласи: | | | |
| ”г) 2-(6-метокси-2-нафтил) пропионска киселина (напроксен) | ЛБ | ЛБ | 29 16 14000”. |
| По одредбата под г) се додаваат две нови одредби кои гласат: | | | |
| ”д) р-хлорфенокси оцетна киселина | ЛБ | ЛБ | 29 16 15007 |
| г) друго | ЛБ | ЛБ | 29 16 16003”. |
| Во точка 3 одредбата под в) се менува и гласи: | | | |
| ”в) метил-хидроксibenзоат | ЛБ | ЛБ | 29 16 33005”. |
| По одредбата под в) се додаваат две нови одредби, кои гласат: | | | |
| ”г) пропилен-хидроксibenзоат | ЛБ | ЛБ | 29 16 34001 |
| д) други киселини | ЛБ | ЛБ | 29 16 35008”. |
| 33) во тар. број 29.21 точка 3 одредбата под б) се менува и гласи: | | | |
| ”б) азотни киселини: | | | |
| 1) пентаеритритил тетранитрат | ЛБ | ЛБ | 29 21 32107 |
| 2) други | ЛБ | ЛБ | 29 21 32204”; |
| 34) во тар. број 29.23 точка 2 одредбата под б) се менува и гласи: | | | |
| ”б) други: | | | |
| 1) L-артеренол-HCL | ЛБ | ЛБ | 29 23 22100 |
| 2) друго | ЛБ | ЛБ | 29 23 22208”. |
| Во точка 4 одредбата под в) се менува и гласи: | | | |
| ”в) метил-допа | ЛБ | ЛБ | 29 23 43000”. |
| По одредбата под в) се додаваат пет нови одредби, кои гласат: | | | |
| ”г) леводопа | ЛБ | ЛБ | 29 23 44007 |
| д) о-аминобензоева киселина (антранилна киселина) | ЛБ | ЛБ | 29 23 45003 |
| г) јодопаноична киселина (3-амино-алфа-етил-2, 4,6 - тријодобензен-пропаноична киселина) | ЛБ | ЛБ | 29 23 46018 |
| е) аминокиселини за производство на стерилни раствори | ЛБ | ЛБ | 29 23 47006 |
| ж) други | ЛБ | ЛБ | 29 23 48002”. |
| Во точка 5 одредбата под г) се менува и гласи: | | | |
| ”г) други: | | | |
| 1) етамбутол-хидрохлорид | ЛБ | ЛБ | 29 23 54118 |
| 2) 1-(3,5-дихидроксифенил) 2-(изопропил)амино-етанол-сулфат | ЛБ | ЛБ | 29 23 54207 |
| 3) 1-(3,5-дихидроксифенил) -2/1-(хидроксibenзил) етил-амино-етанолхидробромид | ЛБ | ЛБ | 29 23 54304 |
| 4) 1-(3-оксифенил)-1-окси-2-етил-амино-етанхидрохлорид | ЛБ | ЛБ | 29 23 54401 |
| 5) 1-(4-хидроксифенил)-2-метиламиноетанолтартарат | ЛБ | ЛБ | 29 23 54509 |
| 6) 1-(4-оксифенил)-1-окси-2N-бутиламиноетан-сулфат | ЛБ | ЛБ | 29 23 54606 |

| | | | | |
|---|--|----|----|---------------|
| 7) | 1-1-(3-оксифенил)-1-окси-2-метиламино-етанхидрохлорид | ЛБ | ЛБ | 29 23 54703 |
| 8) | други | ЛБ | ЛБ | 29 23 54800”. |
| Точка 6 се менува и гласи: | | | | |
| ”6) Друго: | | | | |
| а) | 2-(2-диетиламино) етокси/етил-1-фенилциклопентан-карбоксилат цитрат (пентоксиверин цитрат) | ЛБ | ЛБ | 29 23 61009 |
| б) | хидрогенфумарат-N-3-(1-бензил-циклопентилокси) пропилен N-диметил-аминфумарат (бенциклан) | ЛБ | ЛБ | 29 23 62005 |
| в) | диетиламониум-2,5-дихидроксибензен-сулфонат (циклонамин) | ЛБ | ЛБ | 29 23 63001 |
| г) | бутаминат цитрат | ЛБ | ЛБ | 29 23 64008 |
| д) | тилидин | Д | Д | 29 23 65004 |
| ѓ) | хидроксиметилметил-глицин | ЛБ | ЛБ | 29 23 66000 |
| е) | друго | ЛБ | ЛБ | 29 23 67007”; |
| 35) | во тар. број 29.24 точка 1 одредбата под г) се менува и гласи: | | | |
| ”г) други: | | | | |
| 1) | V-хидроксиетил-триметиламониум-хлорид (холинхлорид) | ЛБ | ЛБ | 29 24 14102 |
| 2) | друго | ЛБ | ЛБ | 29 24 14218”; |
| 36) | во тар. број 29.25 точка 1 одредбата под в) се менува и гласи: | | | |
| ”в) други: | | | | |
| 1) | 2-метил-2-пропил-1,3-пропандиол-дикарбамат (мепробамат) | Д | Д | 29 25 13100 |
| 2) | други | ЛБ | ЛБ | 29 25 13208”. |
| Во точка 2 одредба под б) во одредбата под 1) во кол. 3 и 4 кратенките: | | | | |
| „ЛБ” се заменуваат со кратенките „Д”. | | | | |
| Одредбата под г) се менува и гласи: | | | | |
| ”г) други: | | | | |
| 1) | циклични амиди | ЛБ | ЛБ | 29 25 24102 |
| 2) | други | ЛБ | ЛБ | 29 25 24218”. |
| Точка 3 се менува и гласи: | | | | |
| ”3) Ацетоацетилни деривати на циклични амини: | | | | |
| а) | N-(диметиламино-2-етил) -хлоро-4-феноксид ацетамид-хидрохлорид (клофесамидхлорид) | ЛБ | ЛБ | 29 25 31001 |
| б) | други | ЛБ | ЛБ | 29 25 32008”; |
| 37) | во тар. број 29.26 точка 2 одредбата под г) се менува и гласи: | | | |
| ”г) други: | | | | |
| 1) | оксатетраметилентетраминокта амониум-тиоцијанат амониум-сулфат (роловет) | ЛБ | ЛБ | 29 26 24107 |
| 2) | други | ЛБ | ЛБ | 29 26 24204”; |
| 38) | во тар. број 29.27 точка 2 одредбата под б) се менува и гласи: | | | |
| „б) | алфа-изопропил-алфа (N-метил-N-ховератил-гама-амино-пропил) -3,4- диметилноксифенилацетонитрил хидрохлорид (верапамил) | ЛБ | ЛБ | 29 27 23008 |
| в) | друго | ЛБ | ЛБ | 29 27 22001”; |
| 39) | тар. број 29.29 се менува и гласи: | | | |
| „29.29 Органски деривати на хидразин и хидроксиламини: | | | | |
| 1) | с-алфа-хидразин-3,4-дихидрокси-алфа-метил-бензен-пропионска киселина (карбидопа) | ЛБ | ЛБ | 29 29 10002 |
| 2) | други | ЛБ | ЛБ | 29 29 20003”; |
| 40) | во тар. број 29.31 точка 2 се менува и гласи: | | | |
| „2) Тиоамиди: | | | | |
| а) | тиоуреа | ЛБ | ЛБ | 29 31 21001 |
| б) | други | ЛБ | ЛБ | 29 31 22008”. |
| Точка 7 се менува и гласи: | | | | |
| „7) Тио-соединенија со кислородична функција и деривати: | | | | |
| а) | натриум-етил-меркуритиосалицилат (мертисол) | ЛБ | ЛБ | 29 31 71009 |
| б) | алфа-амино-гама метил-тио-бутерна киселина (метионин) | ЛБ | ЛБ | 29 31 72005 |

| | | | |
|---|----|----|---------------|
| в) алфа-амино-бета-цис-пропионска киселина (инстеин) | ЛБ | ЛБ | 29 31 73001 |
| г) тиоестри | ЛБ | ЛБ | 29 31 75004 |
| д) друго | ЛБ | ЛБ | 29 31 76000"; |
| 41) во тар. број 29.33 по точка 1 се додава нова точка 2, која гласи: „2) Мергиолат Досегашната точка 2 станува точка 3: | ЛБ | ЛБ | 29 33 30018". |
| 42) во тар. број 29.35 точка 2 по одредбата под л) се додава нова одредба под љ), која гласи: "љ) хепес (н-2-Хидроксиетилпиперазин-Н-2-етансулфоник ацид) Досегашната одредба под љ) станува одредба под м); | ЛБ | ЛБ | 29 35 21506". |
| 43) во тар. број 29.36 по точка 10 се додаваат десет нови точки, кои гласат: | | | |
| „11) 4-амино-Н-2-пиримидил-бензен-сулфонамид (сулфадиазин) | ЛБ | ЛБ | 29 36 12005 |
| 12) 3-(аминисулфонил)-4-хлоро-Н-(2,6 диметил-1-пиперидил) бензамид (хлорамид) | ЛБ | ЛБ | 29 36 13001 |
| 13) 4-хлоро-3-сулфамоил-1-1 бензенска киселина (Sabc) | ЛБ | ЛБ | 29 36 14008 |
| 14) 2-хидрокси-5-/4-(2-пиридиламино) сулфонил/фенил/азотбензоева киселина (салицил - сулфопиридин) | ЛБ | ЛБ | 29 36 15004 |
| 15) 4-амино-Н-(4,5-диметил-2-оксазолил) бензенсулфонамид (сулфа- моксол) | ЛБ | ЛБ | 29 36 16000 |
| 16) 4-амино-Н-2-тиазолил бензенсулфонамид (сулфатиазол) | ЛБ | ЛБ | 29 36 17007 |
| 17) 4-метокси-6-сулфаниламидопиримидин на натриумот (сулфамоно- метоксин на натриумот) | ЛБ | ЛБ | 29 36 18003 |
| 18) N-(бутиламино) карбонил/-4-метилбензенсулфонамид (толбуга- мид) | ЛБ | ЛБ | 29 36 19018 |
| 19) 4-амино-Н-(5-метил-3-исоксазол) бензенсулфонамид (сулфаметок- сазол) | ЛБ | ЛБ | 29 36 20008 |
| 20) буметамид | ЛБ | ЛБ | 29 36 21004". |
| Досегашната точка 11 станува точка 21; | | | |
| 44) во тар. број 29.39 точка 4 одредбата под б) се менува и гласи: „б) други: | | | |
| 1) окситоцин-синтетички | ЛБ | ЛБ | 29 39 42102 |
| 2) прединзолон | ЛБ | ЛБ | 29 39 42218 |
| 3) други | ЛБ | ЛБ | 29 39 42307"; |
| 45) во тар. број 29.41 точка 4 се менува и гласи: „4) Друго: | | | |
| а) 3-бета/ (6-дезокси-алфа-L-манопираносил) окси/-14-хидрокси- бут-4, 20, 22, триенолид (просициладрин) | ЛБ | ЛБ | 29 41 41006 |
| б) аесцин | ЛБ | ЛБ | 29 41 42002 |
| в) моноаминиум глициризат | ЛБ | ЛБ | 29 41 43009 |
| г) друго | ЛБ | ЛБ | 29 41 44005"; |
| 46) во тар. број 29.42 точка 3 одредбата под б) се менува и гласи: „б) други: | | | |
| 1) метил ергобревин | ЛБ | ЛБ | 29 42 32109 |
| 2) други | ЛБ | ЛБ | 29 42 32206"; |
| 47) во тар. број 29.43 по точка 1 се додава нова точка 2, која гласи: „2) Малтоза монохидрат Досегашната точка 2 станува точка 3. | ЛБ | ЛБ | 29 43 30003". |
| 48) во тар. број 30.01 точка 2 одредбата под б) се менува и гласи: „б) други: | | | |
| 1) екстракт од говедска жолчка (фелтаури) | ЛБ | ЛБ | 30 01 22108 |
| 2) други | ЛБ | ЛБ | 30 01 22205"; |

- 49) во тар. број 30.02 во наменувањето, зборот: „микробиолошки“ се заменува со зборот: „микробски“.
Во точка 2 одредбата под б) се менува и гласи:
„б) друго:
1) лебенин ЛБ ЛБ 30 02 22102
2) друго ЛБ ЛБ 30 02 22218“;
- 50) во тар. број 30.03 во точка 1 одредбата под в) се менува и гласи:
„в) мешаници за изработка на лекови што содржат една или повеќе супстанции:
1) ролигетрациклин ЛБ ЛБ* 30 03 13108
2) друго ЛБ ЛБ* 30 03 13205“.
Во точка 3 одредбата под б) се менува и гласи:
„б) дозирани лекови во ринфузна состојба што содржат една или повеќе супстанции:
1) онцовин ЛБ ЛБ 30 03 32102
2) други ЛБ ЛБ 30 03 32218“.
Во точка 4 одредбата под в) се менува и гласи:
„в) мешаници за изработка на лекови што содржат една или повеќе супстанции:
1) полиизомалтозен комплекс (III) железо-хидроксид ЛБ ЛБ* 30 03 43104
2) сахарозен комплекс (III) на железо-хидроксид ЛБ ЛБ* 30 03 43201
3) друго ЛБ ЛБ* 30 03 43309“;
- 51) во тар. број 30.05 во точка 4 во одредбата под б) зборовите: „забарска жива“ се заменуваат со зборовите: „амалгами за забарство“;
- 52) во тар. број 31.03 во точка 3 во одредбата под в) зборовите: „сурови фосфати“ се заменуваат со зборовите: „фосфати, калцинирани“;
- 53) во тар. број 31.05 во точка 2 по одредбата под б) се додава нова одредба под в), која гласи:
„в) моноамониум фосфат Кк Кк 31 05 24018“.
Досегашната одредба под в) станува одредба под г);
- 54) во тар. број 32.09, во наменувањето зборовите: „пигменти во леноно масло, вајт-шпирит, терпенгинско масло, фирнајс или во други разредувачи за бои или емајли“ се заменуваат со зборовите: „пигменти дисперзирани во леноно масло или во други средства што се користат во производството на бои и емајли“;
- 55) во тар. број 33.01 во точка 1 зборот: „и“ се брише;
- 56) во тар. број 33.04 точка 2 се менува и гласи:
„2) За производство на алкохолни и безалкохолни пијачки:
а) за производство на алкохолни пијачки ЛБ ЛБ 33 04 21002
б) за производство на безалкохолни пијачки ЛБ ЛБ 33 04 22009“;
- 57) во тар. број 33.06 во точка 1 зборовите: „Недовршени препарати за натамошна преработка“ се заменуваат со зборовите: „Препарати неподготвени за продажба на мало“;
- 58) во тар. број 34.02 точка 2 се менува и гласи:
„2) Друго:
а) за перење:
1) во прав Кк ЛБ 34 02 21109
2) друго Кк ЛБ 34 02 21206
б) друго ЛБ ЛБ 34 02 22008“.
Точка 3 се брише;
- 59) во тар. број 35.01 точка 1 се менува и гласи:
„1) Казени:
а) казеин за одгледување на микробиолошки култури ЛБ ЛБ 35 01 11018
б) други ЛБ ЛБ 35 01 12006“;

- 60) во тар. број 35.02 во точка 1 по одредбата под в) се додава нова одредба под г), која гласи:
 „г) лакталбумин ЛБ ЛБ 35 02 15018”;
 Досегашната одредба под г) станува одредба под д);
- 61) во тар. број 35.03 точка 1 се менува и гласи:
 „1) Желатин:
 а) за стабилизација на вакцини ЛБ ЛБ 35 03 11009
 б) други ЛБ ЛБ 35 03 12005”;
- 62) во тар. број 35.04 по точка 1 се додава нова точка 2 која гласи:
 „2) Пептони добиени со хидролиза од казеин за одгледување на бактериолошки култури ЛБ ЛБ 35 04 20002”;
 Досегашката точка 2 станува точка 3;
- 63) во тар. број 35.07 точка 1 во одредбата под а) зборовите: „панкреатин и” се бришат.
 Одредбата под г) се менува и гласи:
 „г) трипсин ЛБ ЛБ 35 07 15002”;
 По одредбата под г) се додаваат две нови одредби, кои гласат:
 „д) thiomucase ЛБ ЛБ 35 07 16009
 е) други ЛБ ЛБ 35 07 14006”;
 Точка 2 се менува и гласи:
 „2) Ензимски концентрати:
 а) панкреатин ЛБ ЛБ 35 07 21002
 б) други ЛБ ЛБ 35 07 22009”;
 По точка 2 се додава нова точка 3, која гласи:
 „3) Друго:
 а) ензимски препарати за размекнување на маса ЛБ ЛБ 35 07 31008
 б) друго ЛБ ЛБ 35 07 32004”;
- 64) во тар. број 37.01 точка 2 се менува и гласи:
 „2) План-филм:
 а) рендгенски:
 1) забарски ЛБ ЛБ 37 01 22008
 2) други ЛБ ЛБ 37 01 21206
 б) дозиметриски ЛБ ЛБ 37 01 23004
 в) за графичка индустрија ЛБ ЛБ 37 01 24000
 г) други ЛБ ЛБ 37 01 25007”;
- 65) во тар. број 37.03 во точка 1 одредбата под в) се менува и гласи:
 „в) за фотокопирање на документи ЛБ ЛБ 37 03 13008”;
- 66) во тар. број 37.05 во точка 2 во одредбата под а) под 1 зборот: „оригинален” се брише;
- 67) во тар. број 37.08 наименувањето се менува и гласи: „Хемиски производи што се погодни за употреба во фотографијата, вклучувајќи ги и производите за моментни осветлувања”;
- 68) во тар. број 38.17 точ. 1 до 3 се заменуваат со две нови точки, кои гласат:
 „1) Во форма на прав:
 а) за гаснење пожар од класата ВСЕ ЛБ ЛБ 38 17 11005
 б) други ЛБ ЛБ 38 17 12001
 2) Други ЛБ ЛБ 38 17 20004”;
- 69) во тар. број 38.19 во точка 3 во одредбата под г) по одредбата под 1 се додаваат три нови одредби кои гласат:
 „2) додецил-бензол во мешаници, бионеразградлив ЛБ ЛБ 33 19 04008
 3) додецилбензол во мешаници, биоразградлив Кк ЛБ 30 19 04105
 4) друго ЛБ ЛБ 38 19 04202”;

Досегашната одредба под 2 се брише.
Одредбите под ж) до п) се менуваат и гласат:

| | | | |
|---|----|----|---------------|
| „ж) апсорбенси за вакуум-цевки | ЛБ | ЛБ | 38 19 02811 |
| з) композиции (мешаници) за акумулатори врз база на кадмиум-оксид и никел-хидроксид | ЛБ | ЛБ | 38 19 02919 |
| с) електродни антрицитни маси со сврзно средство | ЛБ | ЛБ | 38 19 03117 |
| и) база за гума за цвакање | ЛБ | ЛБ | 38 19 03109 |
| ј) течности за хидраулични преносници | ЛБ | ЛБ | 38 19 03206 |
| к) неагломерирани мешаници на карбид на метали | ЛБ | ЛБ | 38 19 03303 |
| л) керамички испитувачи на топлина | ЛБ | ЛБ | 38 19 03400 |
| љ) јаглерод во блокови, плочи, прачки и др.; и јаглеродни пасти: | | | |
| 1) јагленографитни и бакарнографитни блокови | ЛБ | ЛБ | 38 19 03508 |
| 2) друго | ЛБ | ЛБ | 38 19 03516 |
| м) леарски песок пресечен со смоли | ЛБ | ЛБ | 38 19 03605 |
| н) адитиви за бетон и малтери | ЛБ | ЛБ | 38 19 03702 |
| њ) средства против пенење | ЛБ | ЛБ | 38 19 03818 |
| о) други препарати и производи: | | | |
| 1) за хемиска обработка на индустриска и технолошка вода | ЛБ | ЛБ | 38 19 01408 |
| 2) против замрзнување и замаглување | ЛБ | ЛБ | 38 19 01505 |
| 3) за избистрување (на вино и други ферментирани пијачки) | ЛБ | ЛБ | 38 19 01602 |
| 4) за пречистување на гасови | ЛБ | ЛБ | 38 19 01807 |
| 5) размекнувачи | ЛБ | ЛБ | 38 19 01904 |
| 6) зацврстувачи за лепила и лакови | ЛБ | ЛБ | 38 19 02005 |
| 7) антикорозивни | ЛБ | ЛБ | 38 19 02102 |
| 8) антиоксидациони, за гума: | | | |
| а) врз база на фенил-бета-нафтиламин | ЛБ | ЛБ | 38 19 02218 |
| б) други | ЛБ | ЛБ | 38 19 02307 |
| 9) за галванизација и фосфатирање | ЛБ | ЛБ | 38 19 02404 |
| 10) лабораториски | ЛБ | ЛБ | 38 19 02501 |
| 11) за забарство | ЛБ | ЛБ | 38 19 02609 |
| 12) средства за исплакнување на нафтени и гасни дупнатини | ЛБ | ЛБ | 38 19 02811 |
| 13) мешаници на халогени деривати на јагледоводород | ЛБ | ЛБ | 38 19 02919 |
| 14) за аминизирање (гранулирање) на ѓубрива | ЛБ | ЛБ | 38 19 03117 |
| 15) друго | ЛБ | ЛБ | 38 19 02706”; |
| 70) во тар. број 39.02 во точка 9 во одредбата под а) зборовите: „полистирол и кополимери преку 50% стирол” се заменуваат со зборовите: „полистирол во суспензија”. | | | |
| Во одредбата под б) зборовите: „кополимери со помалку од 50% стирол” се заменуваат со зборот: „друго”. | | | |
| Точка 23 се менува и гласи: | | | |
| ”23) Акрилни и метакрилни полимери и акрило-метакрилни кополимери во примарни форми: | | | |
| а) во гранулат | ЛБ | ЛБ | 39 02 23102 |
| б) други | ЛБ | ЛБ | 39 02 23218”. |
| Точка 27 се менува и гласи: | ЛБ | ЛБ | 39 02 27108 |
| ”27) Други производи на полимеризација и кополимеризација: | | | |
| а) поли (винилполипирилодон) (полипласдон) | | | |
| б) поливинил-пирилодон | ЛБ | ЛБ | 39 02 27205 |
| в) други | ЛБ | ЛБ | 39 02 27302”; |
| 71) во тар. број 39.03 точка 3 се менува и гласи: | | | |
| ”3) Целулозен нитрат, пластифицирани (целулоид и др.): | | | |
| а) во гранулат | ЛБ | ЛБ | 39 03 31002 |
| б) друг | ЛБ | ЛБ | 39 03 32009”. |

- Во точка 6 одредбата под б) се менува и гласи:
 "б) друго:
- | | | | |
|----------------------------|----|----|---------------|
| 1) микрокристална целулоза | ЛБ | ЛБ | 39 03 62102 |
| 2) друго | ЛБ | ЛБ | 39 03 62218". |
- Во точка 8 зборовите: „Вулканизирани влакна“ се заменуваат со зборовите: „Вулканфибер“;
- 72) во тар. број 39.06 точка 2 се менува и гласи:
 "2) Друго:
- | | | | |
|--|----|----|---------------|
| а) виши-полимер-декстрин-Que-Sephadex-A-50 | ЛБ | ЛБ | 39 06 21000 |
| б) хепарин | ЛБ | ЛБ | 39 06 22007 |
| в) друго | ЛБ | ЛБ | 39 06 23003"; |
- 73) во тар. број 39.07 во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:
 "1) Производи (амбалажа) за транспорт или пакување на стоки, вклучувајќи ги и контејнерите без дршки, употребливи како чаши за пиење за една употреба, затки, поклопки, заклопки и други затворачи";
- По одредбата под д) се додава нова одредба под г) која гласи
 г) друго
- | | | | |
|--|----|----|---------------|
| | ЛБ | ЛБ | 39 07 16001"; |
|--|----|----|---------------|
- 74) во тар. број 41.02 во точка 1 во одредбата под а) по одредбата под 2 се додава нова одредба под 3, која гласи:
 "3) други
- | | | | |
|--|----|----|----------------|
| | ЛБ | ЛБ | 41 02 11300m"; |
|--|----|----|----------------|
- Во точка 2 во одредбата под
 а) по одредбата под 2 се додава нова одредба под 3, која гласи:
 "3) други
- | | | | |
|--|----|----|-----------------|
| | ЛБ | ЛБ | 41 02 21306 m"; |
|--|----|----|-----------------|
- 75) во тар. број 42.02 во наменувањето и во точ. 1, 2 и 3 во одредбата под г) зборовите: „вулканизирани влакна“ се заменуваат со зборот: „вулканфибер“;
- 76) во тар. број 47.01 во точка 2 зборовите: „Целулоза висококвалитетна за натамошна хемиска преработка“ се заменуваат со зборовите: „целулоза дрвна, растворлива“.
- Во точка 3 зборовите: „целулоза висококвалитетна, каустична или сулфатна, небелена“ се заменуваат со зборовите: „Целулоза дрвна, каустична или сулфатна, небелена“.
- Во точка 4 зборовите: „Целулоза висококвалитетна, каустична или сулфатна, белена или полубелена (освен за натамошна хемиска преработка)“ се заменуваат со зборовите: „Целулоза дрвна, каустична или сулфатна, белена или полубелена (освен растворлива)“.
- Во точка 5 зборовите: „Целулоза висококвалитетна, сулфитна, небелена“ се заменуваат со зборовите: „Целулоза дрвна, сулфитна, небелена“.
- Во точка 6 зборовите: „Целулоза висококвалитетна, сулфитна, белена или полубелена (освен за натамошна хемиска преработка)“ се заменуваат со зборовите: „Целулоза дрвна, сулфитна, белена или полубелена (освен растворлива)“.
- Во точка 7 по зборот: „Полуцелулоза“ се додаваат записка и зборот: „дрвна“.
- Во точка 8 зборовите: „Целулоза од други влакна, освен од дрво“ се заменуваат со зборовите: „Целулоза друга, освен дрвна“;
- 77) во тар. број 48.07 во точка 4 одредбата под а) се менува и гласи:
 "а) копирачка хартија:
- | | | | |
|---|----|----|---------------|
| 1) карбон и слична копирачка хартија за механичко пренесување | ЛБ | ЛБ | 48 07 41110 |
| 2) самокопирачка хартија за хемиско пренесување | ЛБ | ЛБ | 48 07 41129 |
| 3) друга | ЛБ | ЛБ | 48 07 41307"; |
- 78) во тар. број 49.01 наменувањето се менува и гласи: „Печатени книги, брошури, проспекти и сличен печатен материјал што е во слободни листови или не.“;
- 79) во тар. број 49.08 се менува и гласи:
 "49.08 Хартии за пресликување (декалкоманин):
- | | | | |
|---------------------------|----|----|---------------|
| 1) за печатење на текстил | ЛБ | ЛБ | 49 08 10005 |
| 2) друг | ЛБ | ЛБ | 49 08 20000"; |

- 80) во тар. број 51.02 во точ. 1 и 2 во одредбите под а) зборовите: „катгут и имитации“ се заменуваат со зборовите: „имитации на катгут“;
- 81) во тар. број 60.04 во наменувањето зборовите: „и облека“ се бришат;
- 82) во тар. број 61.03 во наменувањето, зборовите: „и облека“, се бришат;
- 83) во тар. број 61.04 во наменувањето зборовите: „и облека“, се бришат;
- 84) во тар. број 64.02 точка 4 се менува и гласи:
 „4) Обувки и други ЛБ ЛБ 64 02 40008“;
- 85) во тар. број 64.03 по точка 2 се додава нова точка 3, која гласи:
 „3) Обувки други ЛБ ЛБ 64 03 3007“;
- 86) во тар. број 68.04 точка 3 се менува и гласи:
 „3) Брусни плочи:
 а) дијамантски ЛБ Кв 68 04 31000
 б) други:
 1) од природен материјал ЛБ ЛБ 68 04 32104
 2) од вештачки материјал ЛБ ЛБ 68 04 32201“;
- 87) во тар. број 68.16 во точка 1 одредбата под г) магнетит и хромит:
 1) се менува и гласи: ЛБ ЛБ 68 16 14109
 1) од симултан синтер или од електростопен материјал
 2) други ЛБ ЛБ 68 16 14206“;
- 88) во тар. број 69.02 во точка 2 одредбата под з) се менува и гласи:
 „з) врз база на мешаници на синтермагнетит и хромит ЛБ ЛБ 69 02 20903“;
- 89) во тар. број 69.03 во точка 2 во одредбата под в) по одредбата под 3 се додава нова одредба под 4, која гласи:
 „4) друго ЛБ ЛБ 69 03 20347“;
- 90) во тар. број 69.09 во наменувањето зборовите: „Лабораториски, хемиски и индустриски садови“ се заменуваат со зборовите: „Стоки за хемиски и други технички цели“;
- 91) во тар. број 70.19 во наменувањето и во точка 5 зборот: „(балотини)“ се брише;
- 92) во тар. број 71.14 во точка 1 по зборот: „сребро“ се става записка;
- 93) во тар. број 73.01 во точка 2 по одредбата под в) се додава нова одредба под г), која гласи:
 „г) друго Кк Кк 73 01 24007“;
- 94) во тар. број 73.10, во наменувањето, зборовите: „од железо и“ се заменуваат со зборовите: „од железо или“, а зборовите: „рударски дупчења“ – со зборовите: „рударски бургии“.
 Во точка 2 уводната реченица се менува и гласи:
 „2) Лостови и прачки (исклучувајќи валана жица), понатаму не обработувани, освен со топовалање или со екструдирање“.
- 95) во тар. број 73.11 во наменувањето точ. 1 до 4 се менуваат и гласат:
 „1) У, I или H профили, понатаму необработувани, освен со топовалање или со екструдирање, помали од 80 mm
 2) У, I или H профили, понатаму необработувани, освен со топло валање или со екструдирање од 80 mm или повеќе; аголници и други профили понатаму необработувани, освен со ковање
 3) Други аголници и други профили, понатаму необработувани, освен со топло валање или со екструдирање
 4) Аголници и други профили, понатаму необработувани, освен со ладно обликување или ладно довршување“;
- 96) во тар. број 73.12 во точка 1 во одредбата под 2 по зборовите: „Č-0745“ се додаваат, и зборовите: „JUS Č-1120, JUS-Č-1220 и JUS Č-4120“;
- 97) во тар. број 73.13 во точ. 1, 2 и 3 зборот: „преработувани“, се заменува со зборот: „обработувани“;

- 98) во тар. број 73.15 точка 12 се менува и гласи:
 „12) Валана жица од други легирани челици Кк Кк 73 15 12000“.
 Во точ. 20 до 23 и 25 до 28 зборот: „преработувани“ се заменува со зборот: „обработувани“. Во точка 32 во одредбата под а) по ознаката: „JUSČ-1730“, се додаваат зборовите: „и JUS Č-1837“;
- 99) во тар. број 73.18 во точка 1 во одредбата под а) во одредбата под 1 по зборот: „цевки“ запирката и зборовите: „јаглородни, нелегирани“ се бришат. По одредбата под 1 се додава нова одредба под 2, која гласи:
 „2) цевки за нафтни и гасни дупчотини:
 а) заштитни цевки со промер 4 1/2”-22” Кк Кк 73 18 11210
 б) производствени цевки со промер 3/4” – 3 1/2” Кк Кк 73 18 11229”
 Досегашната одредба под 2 станува одредба под 3. Во точка 2 одредба под а) во одредбата под 1 по зборот: „цевки“ запирката и зборовите: „јаглородни нелегирани“ се бришат.
 Во одредбата под б) одредба под 1) зборот: „влечени“ се брише.
 Одредбата под б) на овој тарифен број се менува и гласи:
 „б) друго Кк Кк 73 18 22018“;
- 100) во тар. број 73.21 точка 4 се брише;
- 101) во тар. број 73.32 наименоувањето се менува и гласи: „Завртки и навртки (вклучувајќи и гранични вијчени завртки, сворни завртки, завртки со кукеста глава), со навои или без навои, заковки, клинови, расцепки и слични предмети, од железо или од челик; подметки (вклучувајќи и еластични подметки) од железо или од челик“;
- 102) во тар. број 73.34, во наименоувањето зборовите: „и за држење на локни“ се заменуваат со зборовите: „држачи на локни и слично“;
- 103) во тар. број 73.36 во точка 2 одредбата под г) се брише. Досегашната одредба под д) станува одредба под г).
- 104) во тар. број 73.40 во точка 4 по одредбата под в) се додава нова одредба под г) која гласи:
 „г) габиони ЛБ ЛБ 73 40 45004“.
 Досегашната одредба под г) станува одредба под д);
- 105) во тар. број 74.15 во наименоувањето по зборовите: „со главица од бакар;“ во четвртиот и петтиот ред, постојниот текст се заменува со следниот текст: „завртки и навртки (вклучувајќи и гранични вортни, завртки со кукеста глава и завртки со прстенеста глава), со навои или без навои, заковки, клинови, расцепки и слични предмети од бакар, подметки (вклучувајќи и еластични подметки), од бакар“;
- 106) во тар. број 76.08 во наименоувањето зборот: „балустради“ се заменува со зборот: „огради“;
- 107) во тар. број 77.01 во точка 2 се додава нова одредба под а), која гласи:
 „а) во инготи, трупци, кекс (блокови), гредички, лостови и слични форми ЛБ Кк 77 01 24018“.
 Досегашните одреди под а), б) и в) стануваат одредби под б), в) и г);
- 108) во тар. број 82.01 во наименоувањето зборовите: „земјоделски, градинарски и шумски алат“ се заменуваат со зборовите: „алат за земјоделство, хортикултура и шумарство“;
- 109) во тар. број 82.02 точ. 1 до 3 се менуваат и гласат:
 „1) Рачни пили немеханички и листови за рачни пили:
 а) пили за дрво ЛБ Кв 82 02 11006
 б) пили за метал ЛБ Кв 82 02 12002
 в) пили за други материјали ЛБ ЛБ 82 02 13009
 г) листови за рачни пили ЛБ Кв 82 02 14005
 2) Листови и сегменти за машински пили:
 а) со сечило од прости метали:
 1) листови за метал ЛБ Кв 82 02 21109

| | | | |
|---|----|----|---------------|
| 2) листови за дрво | ЛБ | Кв | 82 02 21206 |
| 3) листови за камен | ЛБ | Кв | 82 02 21303 |
| 4) листови за други материјали | ЛБ | ЛБ | 82 02 21400 |
| 5) сегменти за листови: | | | |
| а) за камен | ЛБ | Кв | 82 02 21516 |
| б) други | ЛБ | Кв | 82 02 21524 |
| б) со сечило од метални карбиди: | | | |
| 1) листови за метал | ЛБ | ЛБ | 82 02 22105 |
| 2) листови за камен | ЛБ | ЛБ | 82 02 22202 |
| 3) листови за други материјали | ЛБ | Кв | 82 02 22318 |
| 4) сегменти за листови | ЛБ | ЛБ | 82 02 22407 |
| в) со сечило од дијамант: | | | |
| 1) листови за метал | ЛБ | ЛБ | 82 02 23101 |
| 2) листови за камен | ЛБ | ЛБ | 82 02 23209 |
| 3) листови за други материјали | ЛБ | ЛБ | 82 02 23306 |
| 4) сегменти за листови: | | | |
| а) за камен | ЛБ | ЛБ | 82 02 22415 |
| б) други | ЛБ | ЛБ | 82 02 22423 |
| 3) Друго: | | | |
| а) за камен | ЛБ | ЛБ | 82 02 31007 |
| б) друго | ЛБ | ЛБ | 82 02 32003". |
| Точ. 4 и 5 се бришат; | | | |
| 110) во тар. број 82.04 точка 5 се менува и гласи: | | | |
| „5) Свртувачи на нарезници и врезници | ЛБ | Кв | 82 04 50000"; |
| 111) во тар. број 82.05 во точка 1 во одредбата под б) одредбата под 3 се брише, а одредбите под 4 до 6 стануваат одредби под 3 до 5. Во одредбата под е) наименувањето се менува и гласи: „е) алати за извлекување (на лим, прачки, цевки и друго), подразбирајќи алати (матрици-патрици) за истискување на метали, ковање, просечување и исечување:". | | | |
| Во одредбата под ж) по одредбата под 1 се додава нова одредба под 2, која гласи: | | | |
| „2) за нафтни и гасни дупчотини | ЛБ | ЛБ | 82 05 18306". |
| Досегашната одредба под 2) станува одредба под 3). Во точка 2 одредба под а) во одредбата под 1 по зборот: „рударски” се додаваат зборовите: „и за нафтни и гасни дупчотини”. Во одредбата под б) одредбата под 2 се брише, а досегашната одредба под 3 станува одредба под 2; | | | |
| 112) во тар. број 82.06 по точка 5 се додава нова точка 6, која гласи: | | | |
| „6) за кожарски машини (шер, шпалт и фалц-ножеви) | ЛБ | ЛБ | 82 06 80006". |
| Досегашните точ. 6 и 7 стануваат точ. 7 и 8; | | | |
| 113) во тар. број 83.03 наименувањето се менува и гласи: „блиндирани или зајакнати каси, сигурносни боксови, трезори, облоги на трезори, врати на трезори, прирачни каси (касети) за готови пари, документи и слично, од прости метали:"; | | | |
| 114) во тар. број 84.06 во точка 3 во одредбата под б) во одредбите под 1) и 2) бројот: „66” се заменува со бројот: „66,195". Во точка 4 во одредбите под а) и б) бројот: „13” се заменува со бројот: „13,239". Точка 5 се менува и гласи: „5) Мотори за погон на бродови, освен вонбродски: | | | |

| | | | |
|---|----|----|---------------------|
| а) дизел: | | | |
| 1) до 66,195 kW | ЛБ | Кк | 84 06 51118 парч. |
| 2) над 66,195 kW | ЛБ | Кк | 84 06 51207 парч. |
| б) бензински | ЛБ | Кк | 84 06 52009 парч.”; |
| 115) во тар. број 84.07 точка 3 се менува и гласи: | | | |
| „3) регулатори, делови: | | | |
| а) регулатори | ЛБ | ЛБ | 84 07 31006 |
| б) делови | ЛБ | ЛБ | 84 07 32002”; |
| 116) во тар. број 84.10 во точка 2 по одредбата под в) се додава нова одредба под г), која гласи: | | | |
| „г) клипни пумпи со висок притисок за плакнење на нафтни и гасни дупчотини | ЛБ | Кв | 84 10 25008”. |
| Досегашната одредба под г) станува одредба под д). | | | |
| Во точка 3 во одредбата под г) зборовите: „во „S” изработка со додатни уреди за преточување” се заменуваат со зборовите: „повеќестепени пумпи за плакнење на нафтни и гасни дупчотини”; | | | |
| 117) во тар. број 84.11 точка 1 во одредбата под б) под 1 одредбата под а) и во точка 2 во одредбите под а) и под б) зборовите: | | | |
| „од 2 до 10 bara” се заменуваат со зборовите: „од 0,2 до 1 МРа”. | | | |
| Во точка 1 во одредбата под в) во одредбите под 4) и под 5) зборовите: „20 bara” се заменуваат со зборовите: „2 МРа”; | | | |
| 118) во тар. број 84.12 наменувањата на точ. 1 и 2 се менуваат и гласат: | | | |
| 1) со капацитет до 167,4 MJ/h | | | |
| 2) со капацитет над 167,4 MJ/h”; | | | |
| 119) во тар. број 84.13 во точка 1 во одредбата под б) под 1 и под 2 и во одредбата под в) под 1 и под 2 бројот: „80” се заменува со бројот: „83,7”; | | | |
| 120) во тар. број 84.17 во точка 2 наменувањето на одредбата под з) се менува и гласи: | | | |
| „з) апарати за подготвување на храна (за варење, печење, пржење и сл.)”. | | | |
| По одредбата под к) се додава нова одредба под л), која гласи: | | | |
| „л) делови: | | | |
| 1) производи од одредбите под г), к) и л) | ЛБ | ЛБ | 84 17 21519 |
| 2) други | ЛБ | ЛБ | 84 17 21527”; |
| 121) во тар. број 84.18 во точка 2 во одредбата под б) зборовите: „или пречистување на индустриски отпадни води” се заменуваат со зборовите: „на отпадни или загадени води”; | | | |
| 122) во тар. број 84.22 во точка 6 во одредбата под г) зборовите: „при дупчење во јама” се заменуваат со зборовите: „и на материјал при работење во јама”; | | | |
| 123) во тар. број 84.23 во точка 2 во одредбите под а) и под б) бројот: „220” се заменува со бројот: „220,65”. | | | |
| Во одредбата под в) во одредбите под 1 и под 2 бројот: „180” се заменува со бројот: „183,875”. | | | |
| Точка 3 се менува и гласи: | | | |
| „3) Багери и други машини за ископ и натовар, самоодни: | | | |
| а) багери со механичка трансмисија и со багерски уреди: | | | |
| 1) багери со зафатнина на лажницата до 4 m ³ | ЛБ | Кв | 84 23 31102 |
| 2) багери со зафатнина на лажницата над 4 m ³ до 8 m ³ | ЛБ | ЛБ | 84 23 31218 |
| 3) багери со зафатнина на лажницата над 8 m ³ | ЛБ | ЛБ | 84 23 31307 |
| б) багери гасеничари со хидростатичка трансмисија и со хидраулизирани уреди: | | | |
| 1) до 220,65 kW | ЛБ | Кв | 84 23 32109 |
| 2) над 220,65 kW | ЛБ | Кв | 84 23 32206 |
| в) багери со тркала со хидростатичка трансмисија и со хидраулизирани уреди | ЛБ | Кв | 84 23 33008 |

| | | | |
|--|----|----|---------------|
| г) ротациони багери: | | | |
| 1) со капацитет до 1000 t/h | ЛБ | Кв | 84 23 34101 |
| 2) со капацитет над 1000 t/h | ЛБ | ЛБ | 84 23 34209 |
| д) други багери | ЛБ | Кв | 84 23 35000 |
| ф) други машини за ископ и натовар - натоварувачи, освен натоварувачите од тар. број 84.22: | | | |
| 1) на гасеници: | | | |
| а) до 183,875 kW | ЛБ | ЛБ | 84 23 36112 |
| б) над 183,875 kW | ЛБ | ЛБ | 84 23 36120 |
| 2) на тркала: | | | |
| а) до 183,875 kW | ЛБ | Кв | 84 23 36228 |
| б) над 183,875 kW | ЛБ | ЛБ | 84 23 36236". |
| Точка 4 се менува и гласи: | | | |
| „4) Други машини, самоодни: | | | |
| а) скрепери: | | | |
| 1) со капацитет над 14 m ³ и над 220,65 kW | ЛБ | ЛБ | 84 23 41108 |
| 2) други | ЛБ | Кв | 84 23 41205 |
| б) комбинирани машини за изработка и подготвување на јамски простории | ЛБ | ЛБ | 84 23 42007 |
| в) комбајни за ископување на руда | ЛБ | ЛБ | 84 23 43003 |
| г) комбајни за ископување на јаглен | ЛБ | ЛБ | 84 23 44018 |
| д) универзални рударски машини над 73,55 kW | ЛБ | ЛБ | 84 23 45006 |
| ф) ротациони и перкусиони дупчалки со наклон на дупчењето над 25° и со пречник на дупчотината над 12 cm | ЛБ | ЛБ | 84 23 46002 |
| е) други | ЛБ | ЛБ | 84 23 47009". |
| Во точка 5 одредба под а) во одредбата под 1 зборовите: „до 800 m” се заменуваат со зборовите: „во „S” изработка”. | | | |
| Во одредбата под 2 зборовите: „над 800 m” се заменуваат со зборот: „други”. | | | |
| Одредбата под г) се менува и гласи: | | | |
| „г) машини за нафтни и гасни дупчотини: | | | |
| 1) до 1000 m | | | |
| 2) над 1000 m”. | | | |
| Наменувањето на точка 7 се менува и гласи: | | | |
| „7) Делови: | | | |
| а) за машините од точ. 2б, 2в-2, 3а-3, 3г-1б и 3г-2б, 4г и 5б на овој тарифен број | | | |
| б) за машините од точ. 3а-2 и 4г на овој тарифен број | | | |
| в) за машините од точ. 3а-1, 3б-1 и 2 и 3в на овој тарифен број | | | |
| г) за машините од точ. 5а-1 и 5г-2 | | | |
| д) за други машини”; | | | |
| 124) во тар. број 84.24 во наменувањето, зборот: „градинарски” се заменува со зборот: „хортикултурни”; | | | |
| 125) во тар. број 84.25 во наменувањето, по зборот: „берба” се додава запирка и зборот: „жнење”. | | | |
| Во точка 3 пред зборот: „жнење” се додава зборот: „берба” и запирка; | | | |
| 126) во тар. број 84.26 во точка 2 по одредбата под б) се додава нова одредба под в), која гласи | | | |
| „в) пропелерски мешалки за млеко | ЛБ | ЛБ | 84 26 24002”. |
| Досегашната одредба под в) станува одредба под г); | | | |
| 127) во тар. број 84.28 во наменувањето, зборот: „градинарство” се заменува со зборот: „хортикултура”; | | | |
| 128) во тар. број 84.37 во точка 2 зборовите: „Трикотажни машини” се заменуваат со зборовите: „Машини за плетење”; | | | |
| 129) во тар. број 84.40 во точка 4 во одредбата под а) зборот: „вграден” се заменува со зборот: „соодветен”. | | | |

Во точка 6 во одредбата под в) зборовите: „машини за бојосување на ткаенини (жигери), освен ненапонски“ се заменуваат со зборовите: „машини за бојосување на затегнати ткаенини (жигери)”;

- 130) во тар. број 84.43 во точка 1 во одредбата под б) во одредбата под 3 по одредбата под б), одредбите под в) до е) се поместуваат налево така што да бидат во иста рамнина со одредбите под 1а и 1б;
- 131) во тар. број 84.44 во именувањето, зборот: „Валалници“ се заменува со зборовите: „Валалнички станови”.
Во точка 1 зборот: „Валалници“ се заменува со зборовите: „Валалнички станови и др.”;
Во одредбата под в) зборот: „валалници“ се заменува со зборовите: „валалнички пруги”;
- 132) во тар. број 84.45 во точка 2 зборовите: „Машини за изработка на запчаници“ се заменуваат со зборовите: „Машини за режење (назабување) на запчаници”.
Во точка 13 зборот: „нарежување“ се заменува со зборот: „изрежување”;
- 133) во тар. број 84.50 во одредбата под 1 зборот: „обични“ се заменува со зборот: „рачни”;
- 134) во тар. број 84.55 во точка 2 во одредбата под а) зборовите: „електронски калкулатори“ се заменуваат со зборовите: „за електронски калкулатори”;
- 135) во тар. број 84.59 во именувањето, по зборот: „еден“ се додава зборот: „друг”.
Во точка 4 уводната реченица се менува и гласи:
„4) машини и механички уреди за производство и преработка на гума или на вештачки пластични маси.”.
Во точка 5 зборот: „индустрија“ се заменува со зборовите: „производство и преработка”.
Во точка 8 по одредбата под ј) се додава нова одредба под к), која гласи:
„к) уреди за спалување на гас кај нафтни и гасни дупчотини
Досегашната одредба под к) станува одредба под л);
- 136) во тар. број 84.61 по точка 2 се додава нова точка 3, која гласи:
„3) Делови
ЛБ ЛБ 84 59 81507”;
- 137) во тар. број 84.65 во именувањето, зборот: „неелектрични“ се заменува со зборот: „електрични”;
- 138) во тар. број 85.03 во точка 2 зборовите: „(жива-цинк, сребро-цинк, никел-кадмиум)” се бришат;
- 139) во тар. број 85.04 во точка 1 во одредбата под б) зборовите: „челични акумулатори (алкални)” се заменуваат со зборовите: „акумулатори алкални”;
- 140) во тар. број 85.11 во точка 1 во одредбата под а) по зборовите: „капацитет“ се додаваат зборовите: „на една шаржа”.
Во точка 2 во одредбата под а) зборот: „заварување“ се заменува со зборот: „наварување”;
- 141) во тар. број 85.13 точка 1 одредба под б) во одредбата под 1) зборовите: „СВ и слични“ се бришат.
Во точка 2 во колона 4 кратенката: „Кв“ се заменува со кратенката: „ЛБ”;
- 142) во тар. број 85.21 точка 2 во одредбата под а) по зборот: „приемни“ се додаваат зборовите: „и отпремни”;
- 143) во тар. број 86.09 во точка 1 зборовите: „Колски слогови“ се заменуваат со зборовите: „Колски осни слогови, освен трамвајски”;
- 144) во тар. број 87.02 во точка 1 одредбата под д) се брише.
Досегашната одредба под ф) станува одредба под д).

Во точка 3 во одредбата под в) зборовите: „камиони (вклучувајќи и кипери и дампери)” се заменуваат со зборовите: „други возила за превоз на стоки или материјали, вклучувајќи ги и самоистоварните (кипери-дампери):”.

По одредбата под в) се додава нова одредба под г), која гласи:

- | | | | |
|---|----|----|---------------|
| „г) санитарски возила | ЛБ | Кк | 87 02 35003”. |
| Досегашната одредба под г) станува одредба под д); | | | |
| 145) во тар. број 87.03 точка 1 се менува и гласи: | | | |
| „1) За геолошки истражувања: | | | |
| а) за истражување на нафта и гас | ЛБ | ЛБ | 87 03 11001 |
| б) друго | ЛБ | ЛБ | 87 03 12008”; |
| 146) во тар. број 87.06 во точка 2 одредба под и) во одредбите под 1 и под 2 зборовите: „(отпресоци, одливки и отковки)” се бришат. | | | |
| По точка 2 се додава нова точка 3, која гласи: | | | |
| „3) Прибор: | | | |
| а) на моторни возила со носивост над 70t | ЛБ | ЛБ | 87 06 31006 |
| б) на други моторни возила | ЛБ | ЛБ | 87 06 32002”; |
| 147) во тар. број 87.07 во точка 1 зборот: „Индустриски” се брише; | | | |
| 148) во тар. број 87.10 точката 2 се брише. | | | |
| Досегашната точка 3 станува точка 2; | | | |
| 149) во тар. број 89.02 во точка 1 бројот: „440” се заменува со бројот: „441,3”; | | | |
| 150) во тар. број 90.10 во наменувањето, по зборот: „ниеден”, се додава зборот: „друг”; | | | |
| 151) во тар. број 90.16 во наменувањето, зборовите: „машини за планирање” се заменуваат со зборовите: „апарати за цртање”, а зборот: „микрометри” со зборовите: „микрометарски мерила”. | | | |
| Во точка 1 во одредбата под а) пред зборот: „инструменти” се додава зборот: „апарати,”. | | | |
| Во истата точка по одредбата под б) во одредбата под 2 зборот: „микрометри” се заменува со зборовите: „микрометарски мерила”. | | | |
| Во одредбата под 3) зборовите: „ваги за мерење на дијаграми на сила” се заменува со зборовите: „уреди за регистрирање на сила во вид на дијаграми”. | | | |
| Одредбата под в) се брише; | | | |
| 152) во тар. број 90.17 во точка 3 одредбата под в) се менува и гласи: | | | |
| „в) ветеринарски апарати и прибор: | | | |
| 1) инјекциски игли за една и повеќекратна употреба | ЛБ | ЛБ | 90 17 33104 |
| 2) друго | ЛБ | ЛБ | 90 17 33201.” |
| Одредбата под д) се менува и гласи: | | | |
| „д) медицински инструменти и апарати, други: | | | |
| 1) за инфузија, трансфузија или земање на помали извадоци на крв, за еднакратна употреба | ЛБ | ЛБ | 90 17 35107 |
| 2) инјекциски игли за една и повеќекратна употреба | ЛБ | ЛБ | 90 17 35204 |
| 3) други | ЛБ | ЛБ | 90 17 35301”; |
| 153) во тар. број 90.19 точка 2 одредба под в) во одредбата под 4 пред зборот: „протези” се додава зборот: „забни”; | | | |
| 154) во тар. број 90.24 точка 2 во одредбата под б) зборовите: „турбо и” се бришат. | | | |
| Во одредбата под в) во колона 4 кратенката: „ЛБ” се заменува со кратенката: „Кв”; | | | |
| 155) во тар. број 90.28 во точка 1 одредбата под а) се брише. | | | |
| Досегашните одредби под б) и в) стануваат одредби под а) и б). | | | |
| Во точка 3 по одредбата под в) се додава нова одредба под г), која гласи: | | | |
| „г) за истражување на нафта и гас | ЛБ | ЛБ | 90 28 35008”. |
| Досегашната одредба под г) станува одредба под д); | | | |

156) во тар. број 91.01 во наменувањето, по зборот: „други“ се додава зборот: „лични“;

157) во тар. број 91.03 во наменувањето, зборот: „патни“ се брише;

158) во тар. број 92.12 во точка 2 во одредбата под а) зборот: „оригинален“ се брише;

159) во називот на глава 96 зборовите: „павтала од перје“ се бришат;

160) во тар. број 97.01 во точка 1 зборовите: „со пречник на тркалата до 12“ се бришат;

161) во тар. број 97.03 во точка 1 по одредбата под б) се додава нова одредба под в), која гласи:

„в) конструкциони сетови

ЛБ ЛБ 97 03 14008“.

Досегашната одредба под в) станува одредба под г);

162) во тар. број 97.06 наменувањето се менува и гласи:

„Справи, апарати, прибор и реквизити за гимнастика, атлетика или за други спортови, како и за игри на отворен простор (освен предметите што се распоредуваат во тар. број 97.04):“.

Во точка 10 зборовите: „Друг спортски прибор“ се заменуваат со зборот: „Друго“;

162) во тар. број 98.04 точ. 3 и 4 се бришат.

Досегашната точка 5 станува точка 3.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 126

8 март 1984 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Борисав Сребриќ, с. р.

СПИСОК НА ОПОЈНИ ДРОГИ

| Тарифен број | Наменување на стоките | Ф о р м а | | Шифра на тарифниот став |
|--------------|---|------------|-----------|-------------------------|
| | | на извозот | на увозот | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12.07/6 | Чушки од афион | Д | Д | 12 07 06004 |
| 12.07/10 | Други растенија и делови (вклучувајќи и семиња и плодови) од дрвја, цбунови, шипови или други растенија, што главно се употребуваат во парфимеријата, во фармацијата или за производство на средства за уништување на инсекти, за заштита на растенијата или за слични цели, свежи или сушени, цели, сечени, кршени, мелени или во прав | | | |
| | Ех. | | | |
| | Канабис | Д | Д | 12 07 11008 |
| | Лисја од кока растение | Д | Д | 12 07 12004 |
| 13.02/3в | Смоли, други | | | |
| | Ех. | | | |
| | Канабис смоли | Д | Д | 13 02 33104 |
| 13.03/1а | Растителни сокови од опиум | Д | Д | 13 03 11008 |
| 13.03/2а | Растителни екстракти од опиум | Д | Д | 13 03 21003 |
| 13.03/5а | Опиум во прав | Д | Д | 13 03 51018 |
| 29.04/6в | Други ациклични алкохоли, нивни халогени, сулфонитро-и нитрозодеривати, друго | | | |
| | Ех. | | | |
| | Етхлорвинол | Д | Д | 29 04 63106 |
| 29.22/2г | Други ароматични моноамини | | | |
| | Ех. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|---|---|---|-------------|
| | Амфетамин | Д | Д | 29 22 24109 |
| | Фентермин | Д | Д | 29 22 24206 |
| | РСЕ | Д | Д | 29 22 24303 |
| 29.22/7 | Деривати | | | |
| | Ех. | | | |
| | Деривати на амфетамин | Д | Д | 29 22 71018 |
| 29.23/16 | Амино алкохоли, други | | | |
| | Ех. | | | |
| | Алфаметадол | Д | Д | 29 23 12105 |
| | Бетаметадол | Д | Д | 29 23 12202 |
| | Димефептанол | Д | Д | 29 23 12318 |
| 29.23/3 | Амино алдехиди, кетони и хинони | | | |
| | Ех. | | | |
| | Метадон | Д | Д | 29 23 31002 |
| 29.23/5г | Соли, други | | | |
| | Ех. | | | |
| | Дименоксадол | Д | Д | 29 23 54819 |
| 29.23/6д | Тилидин | Д | Д | 29 23 65004 |
| 29.23/6е | Амино соединенија со прости или комплексни кислородни функции: Друго, друго | | | |
| | Ех. | | | |
| | Алфацетилметадол | Д | Д | 29 23 67104 |
| | Ацетилметадол | Д | Д | 29 23 67201 |
| | Бетацетилметадол | Д | Д | 29 23 67309 |
| | Декстпропроксифен | Д | Д | 29 23 67406 |
| | Норациметадол | Д | Д | 29 23 67503 |
| | STP (DOM) | Д | Д | 29 23 67600 |
| | Деривати на метадон | Д | Д | 29 23 67708 |
| 29.25/1в-1 | 2-метил-2-пропил-1-3-пропандиол-дикарбамат (мепробамат) | Д | Д | 29 25 13100 |
| 29.25/6-1 | Барбитурати | Д | Д | 29 25 22118 |
| 29.25/2г-1 | Други циклични амиди | | | |
| | Ех. | | | |
| | Етинамат | Д | Д | 29 25 24110 |
| | Дианпромит | Д | Д | 29 25 24129 |
| 29.26/1в | Имиди, други | | | |
| | Ех. | | | |
| | Глутетимид | Д | Д | 29 26 13105 |
| 29.27/2в | Соединенија со нитрилна функција: Други, друго | | | |
| | Ех. | | | |
| | Метадон интермедиер | Д | Д | 29 27 23105 |
| 29.35/2м | Хетероциклични соединенија; нуклеински киселини: Друго, друго | | | |
| | Ех. | | | |
| | Алилпродин | Д | Д | 29 35 24017 |
| | Алфамепродин | Д | Д | 29 35 24025 |
| | Алфaproдин | Д | Д | 29 35 24033 |
| | Авилеридин | Д | Д | 29 35 24041 |
| | Бензетидин | Д | Д | 29 35 24955 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------------------|---|---|-------------|
| | Бетамепродин | Д | Д | 29 35 24068 |
| | Бетапродин | Д | Д | 29 35 24076 |
| | Безитрамид | Д | Д | 29 35 24084 |
| | Декстроморамид | Д | Д | 29 35 24092 |
| | Диетилтиамбутен | Д | Д | 29 35 24106 |
| | Диметилтиамбутен | Д | Д | 29 35 24114 |
| | Диоксафетил бутират | Д | Д | 29 35 24122 |
| | Дифеноксилат | Д | Д | 29 35 24130 |
| | Дипипанон | Д | Д | 29 35 24149 |
| | DMNP | Д | Д | 29 35 24157 |
| | Дифеноксин | Д | Д | 29 35 24165 |
| | Етилметилтиамбутен | Д | Д | 29 35 24173 |
| | Етонитазен | Д | Д | 29 35 24181 |
| | Етоксеридин | Д | Д | 29 35 24998 |
| | Феназоцин | Д | Д | 29 35 24203 |
| | Фенциклидин | Д | Д | 29 35 24211 |
| | Фендиметразин | Д | Д | 29 35 24920 |
| | Фенметразин | Д | Д | 29 35 24238 |
| | Феноморфан | Д | Д | 29 35 24246 |
| | Феноперидин | Д | Д | 29 35 24254 |
| | Фентанил | Д | Д | 29 35 24262 |
| | Фуретидин | Д | Д | 29 35 24270 |
| | Фенадоксон | Д | Д | 29 35 24289 |
| | Фенампромид | Д | Д | 29 35 24297 |
| | Хидроксипетидин | Д | Д | 29 35 24300 |
| | Кетобемидон | Д | Д | 29 35 24319 |
| | Клонитазен | Д | Д | 29 35 24327 |
| | Левометорфан | Д | Д | 29 35 24335 |
| | Левоморамид | Д | Д | 29 35 24343 |
| | Левофенацил-морфан | Д | Д | 29 35 24351 |
| | Леворфанол | Д | Д | 29 35 24363 |
| | Метазоцин | Д | Д | 29 35 24378 |
| | Мезиндол | Д | Д | 29 35 24386 |
| | Меклоквалон | Д | Д | 29 35 24394 |
| | Метаквалон | Д | Д | 29 35 24408 |
| | Метилфенидат | Д | Д | 29 35 24416 |
| | Метиприлон | Д | Д | 29 35 24424 |
| | Морамид интермедииер | Д | Д | 29 35 24432 |
| | Морферидин | Д | Д | 29 35 24440 |
| | Норлеворфанол | Д | Д | 29 35 24459 |
| | Норпипанон | Д | Д | 29 35 24467 |
| | Парахексил | Д | Д | 29 35 24475 |
| | Петидин | Д | Д | 29 35 24483 |
| | Петидин (интермедииер А) | Д | Д | 29 35 24491 |
| | Петидин (интермедииер В) | Д | Д | 29 35 24505 |
| | Петидин (интермедииер С) | Д | Д | 29 35 24513 |
| | РНР РСРУ | Д | Д | 29 35 24521 |
| | Пентазоцин | Д | Д | 29 35 24939 |
| | Пиминодин | Д | Д | 29 35 24548 |
| | Пипрадрол | Д | Д | 29 35 24556 |
| | Пиритрамид | Д | Д | 29 35 24554 |
| | Прохептазин | Д | Д | 29 35 24572 |
| | Проперидин | Д | Д | 29 35 24580 |
| | Рацеметорфан | Д | Д | 29 35 24599 |
| | Рацеморамид | Д | Д | 29 35 24602 |
| | Рацеморфан | Д | Д | 29 35 24610 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------|--|---|---|-------------|
| | Суфентанил | Д | Д | 29 35 24629 |
| | ТСР | Д | Д | 29 35 24637 |
| | Трихексифенидил | Д | Д | 29 35 24645 |
| | Тетрахидроканабинол – сите изомери | Д | Д | 29 35 24653 |
| | Тримеперидин | Д | Д | 29 35 24971 |
| 29. 42/1а | Морфин | Д | Д | 29 42 11004 |
| 29. 42/1б | Хероин | Д | Д | 29 42 12000 |
| 29. 42/1в | Кодеин | Д | Д | 29 42 13007 |
| 29. 42/1г | Табаин | Д | Д | 29 42 14003 |
| 29. 42/1д | Папаверин | Д | Д | 29 42 15018 |
| 29. 41/1ф | Наркотик | Д | Д | 29 42 16006 |
| 29. 42/1е | Други алкалоиди од групата на опиум | Д | Д | 29 42 17002 |
| 29. 42/3а | Кокаин и негови соли | Д | Д | 29 42 31005 |
| 29. 42/3б-2 | Растителни алкалоиди, природни или произведени со синтеза, нивни соли, етри, естри и други деривати, други, други | | | |
| | Ех. | | | |
| | Ацеторфин | Д | Д | 29 42 34012 |
| | Ацетилдихидрокодеин | Д | Д | 29 42 34020 |
| | Бензилморфин | Д | Д | 29 42 34039 |
| | Кодоксим | Д | Д | 29 42 34047 |
| | Дезоморфин | Д | Д | 29 42 34055 |
| | ДЕТ | Д | Д | 29 42 34063 |
| | Дихидрокодеин | Д | Д | 29 42 34071 |
| | Дихидроморфин | Д | Д | 29 42 34985 |
| | Дротеканол | Д | Д | 29 42 34098 |
| | DMT | Д | Д | 29 42 34101 |
| | Екгонин | Д | Д | 29 42 34918 |
| | Етилморфин | Д | Д | 29 42 3428 |
| | Еторфин | Д | Д | 29 42 34136 |
| | Фолкодин | Д | Д | 29 42 34144 |
| | Хидрокодон | Д | Д | 29 42 34152 |
| | Хидроморфинол | Д | Д | 29 42 34160 |
| | Хидроморфон | Д | Д | 29 42 34179 |
| | Лизергид | Д | Д | 29 42 34187 |
| | Мескалин | Д | Д | 29 42 34195 |
| | Метамфетамин | Д | Д | 29 42 34209 |
| | Метилдезорфин | Д | Д | 29 42 34217 |
| | Метилдихидроморфин | Д | Д | 29 42 34225 |
| | Метопон | Д | Д | 29 42 34233 |
| | Морфин метобромид (и други деривати на морфин на петова- лентен азот) | Д | Д | 29 42 34268 |
| | Морфин N-оксид | Д | Д | 29 42 34276 |
| | Мирофин | Д | Д | 29 42 34284 |
| | Никокодин | Д | Д | 29 42 34292 |
| | Никодикодин | Д | Д | 29 42 34306 |
| | Никоморфин | Д | Д | 29 42 34314 |
| | Норкодеин | Д | Д | 29 42 34322 |
| | Норморфин | Д | Д | 29 42 34330 |
| | Оксикодон | Д | Д | 29 42 34349 |
| | Оксиморфон | Д | Д | 29 42 34357 |
| | Псилоцин | Д | Д | 29 42 34365 |
| | Псилоцибин | Д | Д | 29 42 34373 |
| | Тебакон | Д | Д | 29 42 34381 |

194.

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр.15/77, 17/78 и 5/82), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ШТО СЕ ИЗВЕЗУВААТ И УВЕЗУВААТ ВРЗ ОСНОВА НА ДОЗВОЛА И ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ

1. Во Одлуката за определување на стоките што се извезуваат и увезуваат врз основа на дозвола и за условите и постапката за издавање дозволи за извоз и увоз на стоки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 8/84), во Списокот на стоките што се извезуваат врз основа на дозвола, кој е отпечатен кон таа одлука и претставува нејзин составен дел, се вршат следните измени и дополненија, и тоа:

1) во тар. број 12.07/10, во наменувањето, зборот: „медицината” се заменува со зборот „фармацијата”;

2) во тар. број 29.22/2г во колона 3 се додаваат две нови алинеи:

„Фентермин РСЕ”;

3) во тар. број 29.22/7, во колона 3, по зборот: „Деривати” се додаваат зборовите

„Ех

Деривати на амфетамин”;

4) во тар. број 29.23/3, во колона 3, зборовите: „и деривати” се бришат;

5) ред. број 24 се заменува со ред. бр. 24 и 24а, кон гласат:

„24 29.23/6г Тилидин

24а 29.23/6е Амино соединенија со прости или комплексни кислородни функции: Друго, друго

Ех.

Алфацетилметадол

Ацетилметадол

Бетацетилметадол

Декстропропаксифен

Норациметадол

STR (ДОМ)

Деривати на метадон”;

6) Ред. број 25 се менува и гласи:

„25 29.25/1в-1 2-метил-2-пропил-1-3-пропандиол-дикарбамат (мепробамат)”;

7) Ред. број 27 се менува и гласи:

„27) 29.25/2г-1 Други: циклични амиди

Ех.

Етинамат

Дианпромил”;

8) Тар. број „29.27/26” се заменува со тар. број „29.27/2в”;

9) Тар. број: „29.35/21ј” се заменува со тар. број: „29.35/2м”; зборовите:

„Алфампродин

Детампродин

MeklokalonDMNP

Метакалон

Морфердин

Фенационин

Фенмотразин

Тетрахидроканобинол изомери” се заменуваат со зборовите:

„Алфампродин

Бетамепродин

DMNP

Меклоквалон

Метаквалон

Морфердин

Феназонин

Фенметрозин

Тетра-хидроканобинол – сите”, а зборовите: „РСЕ” и „Тилидин” се бришат;

10) Ред. број 39 се менува и гласи:

„39 29.42/36-2

Растителни алкалоиди, природни или произведени со синтеза, нивни соли, етри, естри и други деривати, други,

други

Ех.

Ацеторфин

Ацетилдихидрокодеин

Бензилморфин

Кодоксим

Дезоморфин

DET

Дихидрокодеин

Дихидроморфин

Дротеганол

DMT

Екгонин

Етилморфин

Еторфин

Фолкодин

Хидрокодон

Хидроморфинол

Хидроморфон

Лизергид

Мескалин

Метамфетамин

Метилдезорфин

Метилдихидроморфин

Метопон

Морфин метобромид (и други

деривати на морфин на

петовалентен азот)

Морфин N-оксид

Мирофин

Никокодин

Никодикодин

Никоморфин

Норкодеин

Норморфин

Оксикодон

Оксиморфон

Псилоцин

Псилоцибин

Тебакон”;

11) ред. број 46 се брише.

Во Списокот на стоките што се увезуваат врз основа на дозвола, кој е отпечатен кон таа одлука и претставува нејзин составен дел, се вршат следните измени и дополненија, и тоа:

1) во тар. број 12.07/10, во наменувањето, зборот: „медицината” се заменува со зборот: „фармацијата”;

2) во тар. број 29.22/2г под зборот: „Амфетамин” се додаваат зборовите: „Фентермин

РСЕ”;

3) во тар. број 29.22/7 под зборот: „Деривати” се додаваат зборовите:

„Ех.

Деривати на амфетамин”;

4) во тар. број 29.23/3 зборовите: „и деривати” се бришат;

5) ред. број 35 се заменува со ред. бр. 35 и 35а, кои гласат:

„35 29.23/6д Тилидин

35а 29.23/64 Амино соединенија со прости или комплексни кислородни функции: Друго, друго

Ех.

Алфацетилметадол

Ацетилметадол

Бетацетилметадол

Декстропролоксифен

Норациметадол

STP (DOM)

Деривати на метадон“;

6) ред. број 36 се менува и гласи:

„36 29.25/1в-1 2-метил-2 пропил-1,

3-пропандиол-дикарбамат

(мепробамат)“;

7) ред. број 38 се менува и гласи:

„38 29.25/2г-1 Други циклични амиди

Ех.

Етинамат

Дианпромид“;

8) тар. број „29.27/26“ се заменува со тар. број „29.27/2в“;

9) тар. број „29.35/21ј“ се заменува со тар. број: „29.35/2м“, зборовите:

„Меклокалон

Метакалон

Морфердин

Пенадоксон

Пенампромид

Феназоцин

Пенцилидин

Пендиметрозин

Пенметразин

Пеномофран

Пенперидин“

се заменуваат со зборовите:

„Меклоквалон

Метаквалон

Морферидин

Фенадоксон

Фенампромид

Феназоцин

Фенициклидин

Фендиметразин

Фенметразин

Феноморфан

Фенперидин“,

а зборовите „PCE“ и „Тилидин“ се бришат;

10) ред. број 50 се менува и гласи:

„50 29.42/36-2

Растителни алкалоиди, природни или произведени со синтеза, нивни соли, естри, естри и други деривати, други, други

Ех.

Ацеторфин

Ацетилдихидрокодеин

Бензилморфин

Кодоксим

Дезоморфин

DET

Дихидрокодин

Дихидроморфин

Дротобанол

DMT

Екгонин

Етилморфин

Еторфин
Фолкодин
Хидрокодон
Хидроморфинол
Хидроморфон
Лизергид
Мескалин
Метамфетамин
Метилдезорфин
Метилдихидроморфин
Метопон
Морфин метобромид (и други деривати на морфин на петовалентен азот)
Морфин N-оксид
Мирофин
Никокодин
Никодикодин
Никоморфин
Норкодеин
Нормофин
Оксикодон
Оксиморфон
Псилоцин
Псилоцибин
Тебакон

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п.бр. 135

8 март 1984 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

193.

Врз основа на член 27 став 2 точка 2 и став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82 и 61/82) Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА ШТО Е ОСЛОБОДЕНА ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕН 27 СТАВ 2 ТОЧКА 2 ОД ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

1. Се утврдува опремата што е ослободена од плаќање на царина врз основа на член 27 став 2 точка 2 од Царинскиот закон, и тоа:

| Тарифен број на Царинската тарифа | Наименовање | Количество |
|-----------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 59.12/5 | Ткаенини на друг начин импрегнирани или преслечени со еднобоен слој боја или метален прав Ех. Циклорама платно, бело 60m x 8m, црно 60m x 8m, сино 20m x 8m | 3 парчиња |

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|------------|--|--|------------|--|--|
| 83.07/4 | Ламби и светлечки тела (лустери и сл.) од прости метали и нивни делови (исклучувајќи прекинувачи, држачи на електрични ламби, електрични ламби за возила, ламби на батерии или магнетски и други производи од Глава 85 на оваа тарифа, освен производите од тар. број 85.22) друго | | 85.10/26 | Акумулаторски светилки, други Ех. - Автономни никел-кадмиумов батериски состав за телевизиски снимања | 3 парчиња |
| | Ех. Ламба за мрачна комора | 1 парче | 85.13/1a | Телефонски централи Ех. - Дигитална телефонска централа, со прибор | 1 парче |
| 84.22.61 | Други машини и уреди за дигање и манипулација, друго. Ех. - Рачен телевизиски телескоп со должина од 8m, со кабел од 3 до 4mm ² и со штекер од 32 А и со кошница за кабел. - Пантограф со должина од 4,5m, со кабел од 3 x 4mm ² и со штекер од 32 А со колички - Снимателска бесшумна дигалка со кошница за филмско и телевизиско снимање - Резервни делови на опремата од алинеа 1 до 3 и тоа 7% од вкупната вредност на таа опрема | 120 парчиња 50 парчиња 1 парче | 85.13/16-4 | Телефонски апарати, други Ех. - Дигитален телефон - Телефонски апарат, хибриден | 8 парчиња 5 парчиња |
| | | | 85.13/1e-2 | Други електрични апарати за жична телефонија и телеграфија (вклучувајќи и такви апарати за жични системи со носечка струја), друго Ех. - Интерфонски систем за телевизија - Интерфонски систем за радио - Резервни делови за системите од алинеите 1 и 2 | 1 комплет 1 комплет |
| 84.52/1A-2 | Калкулатори за на маса Ех. Калкулатор со можност за програмирање | 5 парчиња | 85.14/1a | Звучници и звучни кутии Ех. - Слушалки со микрофон - Звучни кутии со колички - Мали звучници со прибор - Стерео-слушалки - Резервни делови за апаратите од алинеите 1 до 4 | 24 парчиња 44 парчиња 1 пар 29 пара |
| 84.59/81 | Други машини и механички уреди, други Ех. Уред за електролиза на фиксир | 1 парче | 85.14/16 | Микрофони Ех. - Микрофони со кабли и конектори - Безжичен микрофон, со предавател и приемник | 103 парчиња 1 комплет |
| 85.01/8в | Други трансформатори, други Ех. - Аудиоизолационен трансформатор ожичен до конектор - Влезен трансформатор, разделен за ПТТ линии | 5 парчиња 1 парче | 85.14/1в | Држачи на микрофони и слични носачи Ех. - Микрофонска ногалка и пецалка | 160 парчиња |
| 85.01/9 | Статички конвертори, исправувачи и исправувачки апарати Ех. - Апарати за еднонасочно напојување за сигнализација од 48V со интерфејс за сигнално поседување | 3 парчиња | | | |

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|----------|---|------------|-----------|---|---|
| | - Подвижна печалка | 2 парчиња | | - Резервни делови за црно-бели монитори | |
| | - Студиска тонска печалка | 2 парчиња | | | |
| 85.14/1г | Потсилувачи нискофреквентни Ех. - Потсилувач со рамка и 4 потсилувачки картички | 4 парчиња | 85.15/6 | Други радиооприемници, вклучувајќи и приемници со вградени уреди за снимање и репродукција на звук Ех. - Професионални контролни приемници | 3 парчиња |
| | - Аудиодистрибуционен потсилувач | 50 парчиња | | - FM стереоприемници (тјунери) | 2 парчиња |
| | - Стереопотсилувач | 12 парчиња | | - Резервни делови за приемници од алинеите 1 и 2 | |
| | - Теслон 5507 Аудиопотсилувачи | 23 парчиња | | | |
| 85.14/2 | Микрофони и нивни постаменти, звучници, аудиофреквентни електрични потсилувачи, делови Ех. Ослабувачи на сигнали | 8 парчиња | 85.15/8 | Телевизиски камери Ех. - Колор-камери, PAL В систем со следниот прибор: - Оптика S 14 x 7, со серво и далечинска контрола за зум и фокус | 4 парчиња 3 комплекта |
| 85.15/1 | Предаватели и примопредаватели Ех. - Микробранови телевизиски примопредаватели | 26 парчиња | | - визери - исправувачи - двократни кодери - кодери - декодери - контролни апарати - слушалки со микрофон, со кабел и конектор - статив за камери, со две рачки и колца - оптика S 12x7, со сервоконтрола за зум и фокус - напонски исправувачи | 4 парчиња 3 парчиња 1 парче 2 парчиња 4 парчиња 4 парчиња 8 пара 4 парчиња 1 комплет 1 парче |
| | - Рачни примопредаватели за врска помеѓу камера и репортажна кола, со резервни батерии | 4 парчиња | | - колор камери со далечинска контрола и со следниот прибор: - визери - повеќежилен кабел | 1 парче 2 парчиња 100 m |
| | - Примопредаватели на тонска врска на уредите од алинеите 1 до 3 | 6 парчиња | | - оптика 14 X 9 со сервоконтрола за зум и фокус - полначи на батерии - исправувач - статив за два држача со гумен триаголник и со куфер за глава | 1 комплет 1 парче 1 парче 1 парче |
| 85.15/2 | Телевизиски приемници во боја, вклучувајќи и приемници со вградени уреди за снимање и репродукција на звук Ех. - Контролни колор-приемници со екрани од 20 cm 33 cm и 64 cm за контрола на шум во слика, со колички | 30 парчиња | | | |
| | - Резервни делови за контролни колор-приемници | | | | |
| 85.15/3 | Црно-бели телевизиски приемници, вклучувајќи и приемници со вградени уреди за снимање и репродукција на звук Ех. - Црно-бели монитори од 23 cm и 38 cm за контрола и мерење на избличувањата во сликата со колички | 14 парчиња | 85.15/10a | Радиотелеграфски и радиотелефонски предавателни и приемни уреди, радиоемисивни и телевизиски предавателни и приемни уреди (вклучувајќи и приемници со вградени уреди за снимање и репродукција на звук) и теле- | |

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|-----------|---|-----------|----------|--|---|
| | визиски камери; делови за производите од точ. 1 до 7 на овој тарифен број Ех. | | | трични струјни кола; разводни табли и командни табли и нивни делови, друго Ех. | |
| | - Атенуатор со голема моќност од 100 ⁰ /W, 40 dB од 1-16 Hz 50 Oта | 1 парче | | - Штекери со приклучници од 32A, 250V | 450 парчиња |
| | - UHF атенауторски сет од 0 до 2000 MHz, 0 до 104 dB | 1 комплет | | - Специјално изгравирани копчиња | 1 комплет |
| | - Петоделен UHF разделник | 1 парче | | - Прекинувачки панел | 3 парчиња |
| | - Диплексер E31, 1 kW./100W и E35 40 kW/4 kW | 1 парче | | - BNZ конектор од 50 Oта | 10 парчиња |
| | - Диплексер E10,5 kW./500W, E8, | 1 парче | | - Преспоејна плоча за микрофон | 4 парчиња |
| | - Диплексер E6, 5 kW/500W, E12 | 1 парче | | - Сигнален SW панел за звучници | 3 парчиња |
| | - Атенаутори | 2 парчиња | | - Преспоеен панел | 60 парчиња |
| 85.15/106 | Радиотелеграфски и радиотелефонски предавателни и приемни уреди, радиоемисиони и телевизиски предавателни и приемни уреди (вклучувајќи и приемници со вградени уреди за снимање и репродукција на звук) и телевизиски камери; помошни уреди за радионавигација, радар и радиоуреди за далечинско управување; делови за телевизиските камери од точка 8 на овој тарифен број Ех. Уреди за далечинска команда за камери ТК-45A, со припаѓачки кабли | 4 парчиња | 85.20 | Сијалици со влакно, освен инфрацрвени и ултравиолетови сијалици Ех. - Специјални сијалици од 650W, 220V од типот SR 39 за рефлектори за телевизиско снимање - Специјални сијалици од 625W, 220V, за рефлектори за телевизиско снимање - Специјални сијалици од 2 kW, за рефлектори за телевизиско снимање - Специјални сијалици од 5 kW, 220 V, за рефлектори за телевизиско снимање - Сијалици од 1,25 kW, 220 V за рефлектори за телевизиско снимање - Сијалици од 2,5 kW, 220 V за рефлектори за телевизиско снимање | 50 парчиња 100 парчиња 100 парчиња 20 парчиња 200 парчиња 80 парчиња |
| 85.17/2в | Електрични апарати за визуелна сигнализација, други Ех. - Електрични апарати за сигнализација за полици на монитори | 1 комплет | 85.21/2в | Други електронски цевки (вклучувајќи цевки за телевизиски камери), друго Ех. - Клистриони - Електронски цевки YL 1540, YL 1430, YL 1056, RW2 | 2 парчиња 19 парчиња |
| 85.17/3в | Електрични апарати за комбинирано звучно-визуелна сигнализација, други Ех. Сигнална преклопка | 2 парчиња | 85.22/26 | Други електрични уреди и апарати со посебни функции, кои не се распоредуваат во | |
| 85.19/1з | Електрични апарати и нивни делови за вклучување и исклучување на електрични струјни кола; за заштита на електрични кола и создавање на споеви за електрични струјни кола или во елек- | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|---|--|-------------|---|---|------------|
| | кој и да е друг тарифен број на оваа глава, друго | | | | |
| | Ех. | | | | |
| | - Сигналгенератор од 25 до 1000 MHz со единица за програмирање | 1 парче | - Единица за напојување | | 2 парчиња |
| | - Аудиомиксета | 7 парчиња | - Панел за контрола на новинарски панел | | 1 парче |
| | - Синхрогенератор со инсталациона материја | 1 парче | - Лимитер-компресор, со прибор за монтажа во рамка | | 1 комплет |
| | - Компресор-лимитер со рамка за вградување | 6 парчиња | - Аудиосвичер | | 2 парчиња |
| | - Филтер | 6 парчиња | - Сигналгенератор | | 1 парче |
| | - Електронска реверберациона единица | 1 парче | - Аудиодистрибуциони потсилувачи | | 3 парчиња |
| | - Еквилајзер на тонски параметри | 7 парчиња | - Моно аудиоконзола | | 2 парчиња |
| | - Уреди за далечинска контрола на магнетофони | 14 парчиња | - Режики најавен контролен панел | | 2 парчиња |
| | - Уреди за далечинска контрола на грамофони | 7 парчиња | - Систем за комутација (свичер) | | 1 комплет |
| | - Ожичена рамка за вградување на уреди | 13 парчиња | - Инсталационен материјал | | 1 комплет |
| | - Спикерска маса | 6 парчиња | - Миксер преносен | | 1 парче |
| | - Дупла монтажна преградка со HLR приклучоци | 2 парчиња | - Видеомиксер со 4 x 30 m контролен кабел | | 1 парче |
| | - Празен панел | 2 парчиња | - Панел за напојување | | 34 парчиња |
| | - Контролна аудиоконзола | 2 парчиња | - Контролна конзола за далечинска контрола на камери и слики техничко водство | | 1 парче |
| | - Спикерски прекинувач | 2 парчиња | - Аудио-видеосвичер, со 20 влеза и 4 излеза и со 4 контролни панела | | 2 комплета |
| | - Стерео разделник со 40 влеза и 30 излези, компјутерски управувач со УХ контрола, со акумулатор за напојување на компјутери | 2 парчиња | - Видеосвичер со 10 влеза и 1 излез и со далечински контролен панел | | 6 комплета |
| | - Контролен систем со видео-терминал, со интерен саат и печатач | 1 комплет | - Ожичена рамка со вградена опрема | | 11 парчиња |
| | - Стереолимитер | 3 парчиња | - Бочна страна на рамката | | 11 парчиња |
| | - Монолимитер | 3 парчиња | - Предна лајсна на рамката | | 11 парчиња |
| | - Потиснувач на шум за осумканален магнетофон | 2 парчиња | - Вентилатор за рамка со регулација на воздухот | | 25 парчиња |
| | - Четиринасочна контролна конзола | 1 комплет | - Контролна конзола за контрола на камери | | 1 парче |
| | - Електронски стереопреклопник 24 x 1 | | - Коректор на временската база | | 1 парче |
| | - Електронски монопреклопник 20 x 1 | 1 комплет | - Свичер за видео-аудио и аудио-видео синхронизација со заедничка контрола | | 3 комплета |
| | - Специјален прибор за пренос на телевизиски и аудио-сигнали | 10 комплети | - Аудио-видеосвичер со 10 влеза и 1 излез, со далечинска контрола | | 8 комплети |
| | - Новинарски панел | 8 парчиња | - Аудио-видеосвичер со 40 влеза и со 1 излез, со далечинска контрола | | 4 комплета |
| | - Аудиотест панел | 2 парчиња | - Контролна конзола за НРЕ-3 монтажа и со свичер за трикови (ефекти) техничко водство | | 2 комплета |
| | - Уреди за далечинска команда за ЕНО систем | 2 комплета | - Конзола за монитори | | 4 парчиња |
| | - Рамка 212В | 5 парчиња | - Идентификационен тест-генератор | | 1 парче |
| | - Рамка 201В | 4 парчиња | - Дигитален синхронизатор на слика | | 1 парче |
| | - Аудиодистрибуциони потсилувачи | 54 парчиња | - Компресор-позиционер на слика за синхронизатор на слика | | 1 парче |
| | - Панел за контрола на тон | 5 парчиња | | | |

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|---|------------|----------|---|---|-------------|
| - Далечински контролен панел за синхронизатор на слика | 1 парче | | | - Аудио-видеосвичер, со 20 влеза и три излеза | 2 парчиња |
| - Синхрогенератор на временскиот код | 1 парче | | | - Контролни конзоли за техничко водство: генератор на букви и знаци, апарат за титлување | 3 парчиња |
| - Монтажна рамка за видеодистрибуционен потсилувач | 20 парчиња | | | - Уред за уфрлување на натписи | 1 парче |
| - Видеодистрибуционен потсилувач | 70 парчиња | | | - Детектор на несинхрони сигнали | 1 парче |
| - Мрежа за напојување за видео и импулси дистрибуции | 40 парчиња | | | - Тастатура за далечинско повикување на титлови | 1 парче |
| - Продолжен панел за дистрибуциони потсилувачи | 10 парчиња | | | - Електронски контролор на титлови и натписи | 1 парче |
| - Видеодистрибуцион потсилувач | 10 парчиња | | | - Тастатура за титлување | 1 парче |
| - Систем на машинска контрола на матрица со тастатура, кој се состои од следното: | 1 комплет | | | - Уред за контрола на титлувања | 1 парче |
| - аудио-видеосвичер со 30 влеза и со 40 излеза и со универзален контролен панел за магнетоскопски свичер; | | | | - Адаптер за работа во системот на PAL-B 625 линии | 1 парче |
| - аудио-видеосвичер со 40 влеза и со 40 излеза и со универзален контролен панел; | | | | - Колордекодер | 1 парче |
| - матрица со команден систем | | | | - Видеосвичер со десет влеза и со еден излез, со далечинска контрола | 2 парчиња |
| - Длабоки ожичени рамки за видеоопрема | 14 парчиња | | | - Рамка со двократно напојување и 10 видео дистрибуции и со еден продолжен панел | 1 комплет |
| - Бочна страна на рамката за видеоопрема | 4 парчиња | 85.23/2г | | - Разни резервни делови, прибор и алат за сервисирање на опремата од тар. број 85.22/25 | |
| - Предна лајсна на рамката за видеоопрема | 4 парчиња | | | Коаксијални кабли | 1030 m |
| - Контролна конзола за техничко водство | 1 комплет | | | Ех. | |
| - Аудио-видеосвичер, со 10 влеза и со 10 излеза и 10 далечински контролни панели | 1 комплет | | | - VF кабли | 50 парчиња |
| - Генератор на тест | 1 парче | | | - Видеокабли | 23 парчиња |
| - Инсерт генератор | 3 парчиња | | | - Микрофонски кабли | 1 комплет |
| - Процесор, со автоматска контрола на потсилувањето | 3 парчиња | | | - Специјални кабли за ожичување на преклопки | 1 комплет |
| - Генератор на датуми и на точно време | 1 парче | 85.23/3 | | - Опслужни кабли | 1 комплет |
| - Видео-еквалizacionи потсилувачи | 50 парчиња | | | - Кабли за монтажа | 1 комплет |
| - Импулсни дистрибуциони потсилувачи | 50 парчиња | | | - Коаксијални кабли | 1 комплет |
| - Главен генератор на импулси | 1 комплет | | | - Двопарни кабли | 10 парчиња |
| - Автоматски или рачен префрлувач за главен генератор на импулси | 1 парче | | | - Петнаестопарни кабли | 10 парчиња |
| - Помошни синхронizacionи генератори | 7 парчиња | 90.02 | | - Преспојни кабли | 218 парчиња |
| - Контролна конзола за техничка контрола | 2 парчиња | | | Изолирани електрични спроводници, друго | |
| | | | | Ех. | |
| | | | | - Аудиокабли | 110 парчиња |
| | | | | - Спикерски жици | 5 парчиња |
| | | | | - Трипарни жици | 8 парчиња |
| | | | | - Микрофонски кабли | 10 парчиња |
| | | | | - Микрофонски кабли | 2000 m |
| | | | | Леки, призми, огледала и други оптички елементи, од кој и да е материјал, монтирани, што се делови или при- | |

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|----------|--|---|----------|--|---|
| | бор на инструменти или апарати, освен такви оптички необработени елементи од стакло Ех. - Објективи за филмска камера | 1 комплет | | - Уред за развивање на фотохартија - Уред за сушење на хартија - Орман за сушење на филмови - Машина за развивање на филмови во дозни - Уред за развивање на специјални видови хартија - Уред за рачно развивање на хартија од голем формат - Миксер за подготовка на раствори | 1 парче 1 парче 1 парче 1 парче 1 парче 2 парчиња |
| 90.07/16 | Фотографски апарати; фотографски флеш (блиц), апарати и флеш-сијалици, освен сијалици со празнење од тар. број 85.20, други Ех. - Фотокамери и фотоапарати со оптика за уреди за репродукција | 4 комплета | | | |
| 90.07/2a | Фотографски флеш (блиц) апарати и флеш-сијалици, освен сијалици со празнење од тар. број 85.20, апарати Ех. - Блиц-апарат, со прибор | 1 комплет | 90.10/36 | Други екрани за проектирање, друго Ех. Проекционо платно | 1 парче |
| 90.08/2 | Кинематографски камери, проектори, уреди за снимање и репродукција на звук, комбинирани или некомбинирани, за филм - со широчина од 16 mm и повеќе, вклучувајќи камери за дупли филм со широчина од 8 mm Ех. - Проектор за филм со широчина од 16 mm - Кинопроектор за филм со широчина од 16 mm - Филмска тонска камера, со прибор, со оптика и со треножна статива | 1 парче 1 парче 1 комплет | 90.13/1a | Рефлектори до 10 kW Ех. - kW рефлектор, со прибор и две сијалици - 1 kW рефлектор за следење, со прибор и со штекер од 32A, со статива и две сијалици - 1 kW рефлектор, со прибор, со штекер и со сијалица - 2 kW рефлектор за ефекти, со прибор, со штекер и две сијалици - Статив на рефлектор со колца - Драг за управување | 6 комплети 2 комплета 10 комплети 2 комплета 20 парчиња 12 парчиња |
| 90.10/3a | Уреди за кинематографски и телевизиски лаборатории и студии Ех. - Машина за развивање на колор-ункер филмови со широчина од 16 mm, со прибор и со инсталационен материјал - Маса за премоткување на филмови - Уред за контрола и чистење на филмска лента - Монтажна маса - Апарат за зголемување, со колорглава, со анализатор, со оптичка и со прибор | 1 комплет 1 парче 1 парче 2 парчиња 1 комплет | | - Универзален држач за рефлектор - Резервни делови за рефлектори 90.28/3г Други електронски инструменти и апарати, други Ех. - Проекционен телевизиски контролно-мерен приемник за I, III, IV и V опсег - Ватметар со индикатор, 25 до 1000 MHz, 1kW - AC-DC милиамперметар, со тестглава и со единица за 100 C - Мерачи на фреквенции - Панорама адаптер - Мерење контролен инструмент со монитор | 30 парчиња 1 парче 1 парче 1 парче 2 парчиња 1 парче 2 комплета |

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|------------|----------|--|-------------|
| - Мерач на модулација AM i FM сигнали | | 2 парчиња | 90.29 | Делови и прибор, погодни за употреба исклучиво или главно со еден или повеќе производи од тар. број 90.28 Ех. | |
| - Мерач на јачината на полето, со антена | | 1 комплет | | | |
| - RF амперметар, од 0 до 50А | | 1 парче | | | |
| - Ватметар до 1000 W | | 1 парче | | - Логаритамски периодични насочени антени за мерач на полето, со прибор (пневматски столб, конектори, кабли и др.) | 2 комплекта |
| - RF киловатметар | | 1 парче | | - Термистор | 1 парче |
| - Вектроскоп | | 12 парчиња | | | |
| - Осцилоскоп | | 22 парчиња | | | |
| - Рамка за вектроскоп и рамка за осцилоскоп | | 11 парчиња | | | |
| - Прецизен дигитален мултиметар | | 2 парчиња | 91.04/2 | Други часовници, друго Ех. | |
| - Логички анализатор, со прибор | | 1 комплет | | - Главен сатен систем за обезбедување импулси за 100 импулсни сатови | 1 парче |
| - Бројач на фреквенции | | 1 парче | | | |
| - Мерач на шум за видео сигнал | | 1 парче | | - Импулсен сиден саат | 20 парчиња |
| - Коаксијален кристален детектор | | 1 парче | | - Импулсен саат за на маса | 4 парчиња |
| - Бројач | | 1 парче | | - Матичен саат | 1 парче |
| - Спектрален анализатор | | 2 парчиња | | - Импулсен саат | 19 парчиња |
| - Телевизиски мерен монитор | | 1 парче | | - Приемник за меѓународно точно време | 1 парче |
| - Нормализатор | | 1 парче | | - Дигитален импулсен саат | 9 парчиња |
| - Стерео линиски монитор со, 16 мосни стерео-влеза, со 2VU/PPM линиски потсилувач и со спикерски потсилувач | | 1 парче | 92.07 | - Четирицифрена штоперница | 4 парчиња |
| - PPM програметар | | 2 парчиња | | | |
| - Волт-ОНМ мултиметар | | 12 парчиња | | Електромагнетски, електростатички, електронски и слични музички инструменти | |
| - Аудиомерен генератор | | 2 парчиња | | Ех. | |
| - Аудиоанализатор | | 1 парче | | Уред за кодирање на говор, синтесајзер, анализатор | 1 парче |
| - X-Y пишувач, со DS модул и со анализатор на фреквентниот спектар | | 1 парче | 92.11/2 | Други електрични грамофони и апарати, за репродукција на звук | |
| - Прецизен дигитален мултиметар | | 2 парчиња | | Ех. | |
| - Мултиметар | | 4 парчиња | | - Грамофон со постамент и со далечинска команда | 3 комплекта |
| - Аудиотест анализатор на тон, со генератор | | 1 парче | | | |
| - Аудиомерен систем | | 1 комплет | | | |
| - Анализатор на комуникационен систем | | 1 парче | 92.11/3 | Телевизиски апарати за снимање или репродукција на слика и звук | |
| - Универзален мост | | 1 парче | | Ех. | |
| - Анализатор на избличувања | | 1 парче | | - Касетен U-матик магнетоскоп | 2 парчиња |
| - Инструмент за мерење на изворот на моќноста | | 1 парче | | - Касетен VHS магнетоскоп | 1 парче |
| - Инструмент за испитување на потсилувачот | | 1 парче | | - Чистач-премотувач на магнетоскопски ленти | 1 парче |
| - Инструмент за испитување на микрофонски претпотсилувачи | | 1 парче | 92.11/46 | Магнетофони | |
| - Инструмент за испитување на микрофони | | 1 парче | | Ех. | |
| | | | | - Магнетофон студиски | 12 парчиња |

| 1 | 2 | 3 |
|------------|---|------------|
| | – Стерео професионален касетофон | 5 парчиња |
| | – Преносен магнетофон | 12 парчиња |
| | – Стереокасетофон со бесконечна лента, за емитување | 4 парчиња |
| | – Стерокасетофон со бесконечна лента за снимање | 2 парчиња |
| | – Далечинска команда за магнетофон | 5 парчиња |
| 92.11/4в | Грамофони; диктафони и други апарати за снимање или репродукција на звук, друго, друго Ех. Диктафон, четириканален, со дупла патека за снимање на говор | 1 парче |
| 92.12/1 | Подготвувени подлоги за звучни и други снимања Ех. Видеокасети VHS, 120 мин. | 24 парчиња |
| 92.13/2 | Друг прибор и делови за апарати од тар. број 92.11, друго Ех. Чистач на временски код | 2 парчиња |
| 94.01/16-2 | Столови и други седишта од метал, друго Ех. Подвижни седишта со можност за составување, со вкупен капацитет од 150 луѓе | 2 комплета |
| 94.03/1 | Друг мебел и негови делови, од метал Ех. Полици за монитори (за аудио и видео режија, мастер, режија за одвивање на програми, телекино, магнетоскопи, монтажа на програми и режија на светло) | |

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 132
26 јануари 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

196.

Врз основа на член 3 во врска со чл. 2 и 17а од Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80, 42/82 и 74/82) со согласност на надлежните републички и покраински органи, Собранието на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗНОС НА ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1982 ГОДИНА

1. Постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини (во натамошниот текст: средства на Фондот) за 1982 година се утврдуваат во следните износи:

– во милиони динари –

| Реден број на Република и автономна покраина | Височина на обврската | | | |
|--|---|---|--------|----------|
| | 1,83% од општествениот производ (член 2 од Законот) | 0,03% од општествениот производ (член 17а од Законот) | Вкупно | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | СР Босна и Херцеговина | 6.489,1 | 106,4 | 6.595,5 |
| 2. | СР Македонија | 2.687,1 | 44,0 | 2.731,1 |
| 3. | СР Словенија | 7.320,7 | 120,0 | 7.440,7 |
| 4. | СР Србија (без САП) | 11.039,0 | 181,0 | 11.220,0 |
| 5. | СР Хрватска | 12.108,2 | 198,5 | 12.306,7 |
| 6. | СР Црна Гора | 985,5 | 16,1 | 1.001,6 |
| 7. | САП Војводина | 4.835,4 | 79,3 | 4.914,7 |
| 8. | САП Косово | 966,3 | 15,9 | 982,2 |
| Вкупно: | | 46.431,3 | 761,2 | 47.192,5 |

2. Согласно со Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година, републиките и автономните покраини се должни разликата меѓу износите на средствата на Фондот утврдени со оваа одлука и износите уплатени на име аконтација на средствата на Фондот за 1982 година, да ја уплатат во корист на средствата на Фондот во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

02 Бр. 99/7
28 февруари 1984 година
Белград

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини

Заменик - претседател,
Павле Тасевски, с. р.

197.

Врз основа на член 19 став 1 точка 3 од Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76 и 72/81) и член 10 во врска со член 17а од Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80, 42/82 и 74/82), Собранието на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, на XI седница одржана на 27 и 28 февруари 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА И МЕСЕЧНАТА АКОНТАЦИЈА НА ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1984 ГОДИНА

1. Се утврдуваат следните износи на годишната и месечната аконтација на постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1984 година (во понатамошниот текст: Фондот):

-- во милиони динари --

| Реден број | Република односно автономна покраина | Годишна аконтација на постојаните средства на Фондот | Средства по основ на задолжителен заем (50%) | Годишна обврска | месечна обврска |
|------------|--------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | СР Босна и Херцеговина | 12.070,6 | 6.035,3 | 502,9 | |
| 2 | СР Македонија | 4.975,5 | 2.487,8 | 207,3 | |
| 3 | СР Словенија | 13.193,4 | 6.596,7 | 549,7 | |
| 4 | СР Србија (без САП) | 20.211,9 | 10.105,9 | 842,2 | |
| 5 | СР Хрватска | 20.952,9 | 10.476,4 | 873,0 | |
| 6 | СР Црна Гора | 1.830,0 | 915,0 | 76,3 | |
| 7 | САП Војводина | 8.942,9 | 4.471,5 | 372,6 | |
| 8 | САП Косово | 1.809,8 | 904,9 | 75,4 | |
| | Вкупно: | 83.987,0 | 41.993,5 | 3.499,4 | |

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

02 Бр. 99/8
28 февруари 1984 година
Белград

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини

Заменик-претседател,
Павле Тасевски, с. р.

198.

Врз основа на член 4 од Договорот за обезбедување средства за премостување на разликите настанати поради различните услови за запишување заеми и за пласман на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/82), Собранието на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, на XI седница одржана на 27 и 28 февруари 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРЕМОСТУВАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ НАСТАНАТИ ПОРАДИ РАЗЛИЧНИТЕ УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ЗАЕМИ И ЗА ПЛАСМАН НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1984 ГОДИНА

1. Средствата за премостување на разликите настанати поради различните услови за запишување заеми и за пласман на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1984 година се утврдуваат во износ од 930.231.104 динари.

2. Износот на средствата од точка 1 на оваа одлука ќе го обезбедат, и тоа:

| | Динари |
|---------------------------|-------------|
| 1) СР Босна и Херцеговина | 116.744.004 |
| 2) СР Македонија | 51.348.757 |
| 3) СР Словенија | 160.836.958 |
| 4) СР Србија (без САП) | 219.627.564 |
| 5) СР Хрватска | 250.232.167 |
| 6) СР Црна Гора | 18.046.483 |
| 7) САП Војводина | 95.627.757 |
| 8) САП Косово | 17.767.414 |
| Вкупно: | 930.231.104 |

3. Согласно со член 5 став 2 од Договорот за обезбедување средства за премостување на разликите настанати поради различните услови за запишување заеми и за пласман на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, Фондот на феде-

рацијата ќе им издаде потврда на републиките и автономните покраини за износот на годишно уплатените средства за премостување на разликите настанати поради различните услови за запишување заеми и за пласман на средствата на тој фонд.

4. Средствата од точ. 1 и 2 на оваа одлука ќе се вратат во годините во кои отплатите на заемите од страна на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини ќе бидат поголеми од обврските на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини спрема уплатувачите на заемите, а сразмерно со средствата обезбедени за премостување на тие разлики.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

02 Бр. 99/9-81
28 февруари 1984 година
Белград

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини

Заменик – претседател,
Павле Тасевски, с. р.

199.

Врз основа на член 20 од Самоуправната спогодба за утврдување на правото за враќање на царините и на другите увозни давачки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/84), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ СПОРЕД КОИ НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ КЕ ГИ ПРОДОЛЖУВААТ РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО ЗА ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ

1. Народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина (во натамошниот текст: народната банка), може на организациите на здружен труд и на другите организации и заедници што извезле стоки, односно на организациите на здружен труд што им дале сопствени услуги на странски лица (во натамошниот текст: организациите на здружен труд), на нивно барање, да им го продолжи рокот за поднесување барање за остварување на правата за враќања предвидени со Самоуправната спогодба за утврдување на правото за враќање на царината и на другите увозни давачки:

1) ако организациите на здружен труд не можеле во пропишаниот рок да прибават определена документација заради остварување на правото за враќање на царината и на другите увозни давачки, што ќе докажат со соодветна документација:

2) ако се во прашање случаи предизвикани од вниша сила (пожар, поплава, земјотрес и сл.).

2. Ако се во прашање причини од кадровска и организациона природа, чија веродостојност е поткрепена со соодветна документација (болест, отсуство и сл.), организациите на здружен труд што извезле стоки односно услуги, се должни на народната банка да и поднесат докази дека организацијата на здружен труд за чија сметка е извршен извозот на стоки, односно на услуги, прифаќа пресметката на враќањето на царината и на другите увозни давачки да се изврши во рок подолг од пропишаниот рок.

3. Ако народната банка утврди дека организациите на здружен труд не ги исполниле условите за остварување на правата предвидени со Самоуправната спогодба за утврдување на правото за враќање на царините и на другите увозни давачки, ќе постапат во согласност со одредбите на член 21 од таа спогодба, на начинот пропишан со Законот за спогодбата управна постапка.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 21
17 април 1984 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

200.

Врз основа на член 16 став 2 од Самоуправната спогодба за утврдување на правото за враќање на царините и на другите увозни давачки („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/84), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРЕСМЕТКА НА ВРАЌАЊЕТО НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ

1. Организациите на здружен труд и другите организации и заедници (во натамошниот текст: организациите на здружен труд), што ќе остварат левизен прилив со извоз на стоки и услуги и ќе ги исполнат условите пропишани со Самоуправната спогодба за утврдување на правото за враќање на царините и на другите увозни давачки, поднесуваат барање за остварување на правото од таа спогодба на образецот Барање за пресметка на враќањето на царината и на другите увозни давачки, што е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел.

2. Барање за исправка на барањето од точка 1 на оваа одлука, организацијата на здружен труд поднесува на образецот Барање за исправка на барањето за пресметка на враќањето на царината и на другите увозни давачки, што е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 20
17 април 1984 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка
на Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

Образец бр. 1704-а

Извозник

Народна банка 65
1

БАРАЊЕ

број _____

за пресметка на враќањето на царината и на другите увозни давачки

1. Според Самоуправната спогодба за утврдување на правото за враќање на царината и на другите увозни давачки од _____ шифра на пресметка _____
2. Пријава за склучениот договор бр. _____ од _____ прифатена во НБ _____ (облик на извозната работа)
3. Прилив на девизи _____ износ _____ датум _____
(назвив на валутата)
4. Ивоз _____ бр. на царинската декларација _____ датум на царинењето _____ меѓународен аранжман на услуги
5. стоки _____
6. Услуга _____
7. Стопанска дејност _____
8. Земја _____ (во која пристигнале стоките - е дадена услуга) (земја на купувачот на стоките - нарачувачот)
9. Производител на стоките - давател на услугата _____

10. Вредност на извозот франко југословенска граница:

А. Износ на приливот што се пресметува

Б. Странски трошоци:

- возарина од југословенската граница

- осигурање

Вкупно странски трошоци

В. Вредност на извозот франко југословенска граница (А-Б) во динари (без децимали)

11. Други основици за остварување на правото според Самоуправна спогодба (во динари без децимали)

1 _____ 2 _____ 3 _____
(странска возарина)

| Ознака на валутата | Курс | Износ во валута | Износ во динари |
|--------------------|------|-----------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ПРЕСМЕТКА

12.

| Самоуправна спогодба | | Пресметан износ во динари |
|----------------------|--------|---------------------------|
| Член и став | стапка | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Самоуправна спогодба | | Пресметан износ во динари |
|----------------------|--------|---------------------------|
| Член и став | стапка | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

13. Средствата во вкупен износ од _____ Да се дозначат на сметката _____

14. Назив на сметката _____ (матичен број)

15. Забелешка: _____

16. _____ (потпис на работникот и број на телефонот) (печат на ООЗТ и потпис на овластеното лице)

(датум и потпис на утврдување на исправноста на барањето и на документацијата во НБ)

Датум на приемот на барањето во НБ _____

Образец бр. 1704-6

65

2

Извозник

Народна банка

БАРАЊЕ ЗА ИСПРАВКА НА БАРАЊЕТО

за пресметка на враќањето на царината и на другите
увозни давачки

1. број на барањето што се исправа _____ од _____ Шифра на пресметката _____
2. Извоз ^{на стоки} _____ ^{на услуги} _____
(шифра на стоките) (шифра на услугата) (стопанска дејност) (земја на пристигањето) (валута)
3. Производител на стоките - давател на услугите _____

4. ИСПРАВКА НА ОСНОВИЦАТА

| Број на рубриката и полето во кои се врши исправка | Динарски износ на основницата според претходната пресметка | Динарски износ на основницата за пресметка според ова барање за исправка | Разлика меѓу колоните 3 и 2 Динари |
|--|--|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

5. ИСПРАВКА НА ПРЕСМЕТКАТА

| Член и став од Спогодбата според која се врши исправка | % на враќањето | | Динарски износ што е пресметан според претходната пресметка | Динарски износ што се пресметува според ова барање | Разлика меѓу колоните 4 и 3 Динари |
|--|----------------|----------|---|--|---------------------------------------|
| | погрешен | исправен | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

6. Средствата во вкупен износ од _____ да се дозначат на сметката _____

7. Назив и број на сметката _____
(матичен број)

(потпис на работникот и број на теле фонт) _____ (печат на ООЗТ и потпис на одластеното лице)

(датум и потпис за утврдување на исправноста на приемот на барањето и на документацијата во НБ)

Датум на приемот во НБ _____

По извршеното срамнување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Одлуката за определување на стоките што се извезуваат и увезуваат врз основа на дозвола и за условите и постапката за издавање дозволи за извоз и увоз на стоки, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/84, се поткраднале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ШТО СЕ ИЗВЕЗУВААТ И УВЕЗУВААТ ВРЗ ОСНОВА НА ДОЗВОЛА И ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ

Во Одлуката за определување на стоките што се извезуваат и увезуваат врз основа на дозвола и за условите и постапката за издавање дозволи за извоз и увоз на стоки, во Списокот на стоките што се извезуваат врз основа на дозвола под реден број 3 во колона 2 наместо тар. број: „12.07/3в“ треба да стои: „13.02/3в“, а под реден број 43 во колона 2 наместо тар. број: „72.01“ треба да стои: „72.01/1“.

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 16 април 1984 година.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува:

- за долгогодишна револуционерна работа и за извонредни заслуги во изградбата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за развивањето и јакнењето на свеста на нациите граѓани во борбата за слобода и независност на нашата земја, како и за придонес кон нејзината политика за мир и пријателска соработка со другите држави

Од САП Косово

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЛЕНТА

Дева Али Вели.

Бр. 71
20 јули 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува:

- за извонредни заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи

меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Сојузна Република Германија

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА СВЕЗДА

проф. д-р Karl Carstens, претседател на Сојузна Република Германија.

Бр. 78
1 септември 1983
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Сојузна Република Германија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Alois Mertes, државен министер на МНР,
Hans Neusel, државен секретар, шеф на Уредот на претседателот на Сојузна Република Германија;

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Horst Grabert, амбасадор на Сојузна Република Германија во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

d-r Jurgen Sudhoff, началник, заменик-шеф на Уредот за печат на Сојузната влада,
d-r Helmut Ruckriegel, началник, шеф на Кабинетот на претседателот на Сојузна Република Германија,

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

d-r Gerold von Braunmühl, советник I класа, шеф на политичкиот сектор во МНР,
d-r Erhard Holtermann, советник I класа, заменик - шеф на протоколот на МНР,
d-r Franz Keil, советник I класа, шеф на политичкиот сектор во МНР;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Wulf-Dieter Fischer, поморски капетан, офицер за
врска на министерот за одбрана на Сојузна Република
Германија кај претседателот на СР Германија

Wolfgang Zieger, советник, шеф на Отсекот за надво-
решна политика во Кабинетот на претседателот на Сојуз-
на Република Германија,

Karl Theodor Paschke, советник I класа, началник на
Уредот за печат во МНР,

d-r Hans-Eriedrich von Ploetz, советник I класа, начал-
ник на Бирото на министерот за надворешни работи,

d-r Karl Spalcke, советник, началник на Одделението
во Министерството за печат и информации,

Detlev Diehl, официјален претставник за печат на пре-
седателот на Сојузна Република Германија,

Klaus Blaack, советник I класа во Протоколот на
МНР,

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА

Günter Martenes, советник во Протоколот на МНР -
секретар на делегацијата.

Бр. 79
1 септември 1983
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да
се

одликува :

- за особени заслуги во развивањето на стопанската
соработка и пријателските односи меѓу Социјалистичка
Федеративна Република Југославија и Сојузна Република
Германија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Horst Muenzner, заменик-претседател на Деловодни-
от одбор на концернот на Volkswagen Aktiengesellschaft од
Wolfsburg

Бр. 80
1 септември 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

СОДРЖИНА

Страна

183. Закон за утврдување на изворите на средства за
финансирање на сојузните стоковни резерви — 623
184. Закон за измени и дополненија на Законот за
средствата на резервите — — — — — 623
185. Закон за измени и дополненија на Законот за зе-
мање определени стоковни кредити во стран-
ство во 1983 и 1984 година — — — — — 624
186. Закон за задолжување на Народната банка на Ју-
гославија во странство во 1984 година — — — 626
187. Одлука за именување претседател на Одборот за
Наградата на Антифашистичкото веќе на народ-
ното ослободување на Југославија и за објавува-
ње на составот на тој одбор — — — — — 627
188. Заклучоци на Соборот на републиките и покраи-
ните на Собранието на СФРЈ за разгледувањето
на Извештајот од Заедницата на југословенско-
то електростопанство за работата, развојот и
функционирањето на југословенскиот електроен-
ергетски систем како технолошки единствен
систем во 1983 година — — — — — 628
189. Заклучоци на Соборот на републиките и покраи-
ните на Собранието на СФРЈ за разгледувањето
на Извештајот на Сојузниот завод за општестве-
но планирање за активностите врз подготовката
на долгорочниот и среднорочниот план на Ју-
гославија — — — — — 629
190. Заклучоци на Соборот на републиките и покраи-
ните на Собранието на СФРЈ за досегашните ак-
тивности и за резултатите на остварувањето на
Општествениот договор за мерките за поттикну-
вање на отворање на нови и модернизација на
постојните рудници на јаглен и на експлоатаци-
оните полиња на нафта и гас — — — — — 630
191. Заклучоци на Соборот на републиките и покраи-
ните на Собранието на СФРЈ за разгледувањето
на Информацијата на Сојузниот комитет за
енергетика и индустрија за остварувањето на по-
литиката на развојот на енергетиката во 1984 го-
дина — — — — — 631
192. Уредба за измени на Уредбата за издатоците за
патни и други трошоци што на сојузните органи
на управата и на сојузните организации им се
признаваат во материјални трошоци — — — — 632
193. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за
издавање на Списокот на стоките опфатени со
оделните форми на извозот и увозот и за постап-
ката на контрола на царинските органи во врска
со применувањето на тој список — — — — — 632
194. Одлука за измени на Одлуката за определување
на стоките што се извезуваат и увезуваат врз ос-
нова на дозвола и за условите и постапката за
издавање дозволи за извоз и увоз на стоки — — 654
195. Решение за утврдување на опремата што е осло-
бодена од плаќање на царина врз основа на член
27 став 2 точка 2 од Царинскиот закон — — — 655
196. Одлука за утврдување на годишниот износ на
постојаните средства на Фондот на федерација-
та за кредитирање на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини за 1982 година — — — — — 663

| Страна | Страна |
|---|--|
| 197. Одлука за утврдување на годишната и месечната аконтација на постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1984 година 664 | 199. Одлука за критериумите според кои народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе ги продолжуваат роковите за поднесување барање за остварување на правото за враќање на царината и на другите увозни давачки ————— 665 |
| 198. Одлука за утврдување на износот на средствата за премостување на разликите настанати поради различните услови за запишување на заеми и за пласман на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1984 година ————— 664 | 200. Одлука за обрасците на барањето за пресметка на враќањето на царината и на другите увозни давачки ————— 665 |
| | Исправка на Одлуката за определување на стоките што се извезуваат и увезуваат врз основа на дозвола и за условите и постапката за издавање дозволи за извоз и увоз на стоки ————— 668 |
| | Одликувања ————— 668 |